



Влада на Република Северна Македонија

Скопје, 11 јули 2023 година

Бр. 41-6869/2

До
Претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија
Скопје

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (*), по скратена постапка, што го утврди на седницата, одржана на 11 јули 2023 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и Филип Николоски, заменик на министерот за финансии, а за повереници д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и Данаил Каров, раководител на сектор во Министерството за финансии.

Овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија.

Заменик на претседателот на
Владата на Република Северна
Македонија

Фатмир Битиќи



Подготвил: м-р Љубомир Куќоски, советник
Проверил: Никола Пасков, раководител на одделение
Катерина Јаневска, раководител на одделение
Контролирал: Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор
Jelmira Maliqi, помошник раководител на сектор
Согласен: Снежана М. Пендовски, државен советник
Зоран Бриљарчевски, раководител на сектор
Одобрил: м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата



ПРЕДЛАГАЧ:
Владата на Република Северна Македонија

PROPOZUES:
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ПРЕТСТАВНИЦИ:
д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и

PËRFAQËSUES:
Dr. Fatmir Besimi, ministër i Financave dhe

Филип Николоски, заменик на министерот за финансии

Filip Nikolloski, zëvendësministër i Financave

ПОВЕРЕНИЦИ:
д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и

TË BESUAR:
Dr. Jelena Tast, sekretare shtetërore në Ministrinë e Financave

Данаил Каров, раководител на сектор во Министерството за финансии

Danail Karov, udhëheqës sektori në Ministrinë e Financave

Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (*), по скратена постапка

Propozim – ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (*), me procedurë të shkurtuar

Скопје, јули 2023 година

Shkup, korrik 2023

ВОВЕД:

HYRJE:

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 и 57/22) се воведува данокот на додадена вредност како општ потрошувачки данок и се уредува неговото пресметување и плаќање. Со законот се определува што е предметот на оданочување, даночната основа, даночните ослободувања, даночните стапки, времето на настанување на даночниот долг, даночниот должник, одбивката на претходниот данок, регистрацијата за целите на данокот на додадена вредност, административните обврски, плаќањето на данокот, како и казнените одредби.

Со предлог измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност, следејќи ги измените на Директивата на Европската Унија со која се уредува данокот на додадена вредност, се врши доусогласување во делот со кој се уредува местото на промет, се воведува терминот даночен застапник со цел нерезидентните странски лица кои немаат седиште а кои вршат промет на добра и услуги во нашата земја да можат да го пресметаат и платат данокот на додадена вредност на даночниот орган, се врши уредување на даночниот третман на прометот на добра и услуги со примена вредносни ваучери, а воедно се допрецизираат одредбите со кои се уредува ослободување од данок на додадена вредност а кои се однесуваат на дипломатските и конзуларните претставништва, вклучувајќи ги и инволвираните странски лица.

Во делот кој се однесува на даночните

I) VLERËSIMI I GJENDJEVE NË FUSHËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME LIGJ DHE SHKAQET PËR MIRATIMIN E LIGJIT

Me Ligjin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 dhe 57/22) vendoset tatimi mbi vlerën e shtuar si tatim i përgjithshëm mbi konsumin dhe rregullohet mënyra e llogaritjes dhe arkëtimet të tij. Me këtë ligj përcaktohet se çfarë është lënda e tatimit, baza tatimore, lirimet tatimore, normat tatimore, koha e krijimit të borxhit tatimor, debitori tatimor, zbritja (heqja) e tatimit paraprak, regjistrimi për qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar, detyrimet administrative, pagesa e tatimit, si dhe dispozitat penale.

Me propozimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, duke ndjekur ndryshimet e Direktivës së Bashkimit Europian me të cilën rregullohet tatimi mbi vlerën e shtuar bëhet riharmonizimi i pjesës që rregullon vendin e qarkullimit, vendoset termi përfaqësues tatimor me qëllim që personat e huaj, të cilët nuk kanë seli dhe që kryejnë qarkullimin e të mirave dhe shërbimeve në vendin tonë, të jenë në gjendje që ta llogarisin dhe paguajnë tatimin mbi vlerën e shtuar të organit tatimor, bëhet rregullimi i trajtimit tatimor të qarkullimit të mirave dhe shërbime përmes vaucherëve me vlerë, ndërsa njëkohësisht riprecizohen dispozitat me të cilat rregullohet lirimi i tatimit mbi vlerën e shtuar, që u referohen përfaqësive diplomatike dhe konsullore, duke përfshirë edhe personat e huaj të involvuar.

Në lidhje me pjesën e normave tatimore, ato

стапки, се врши ревидирање на истите во делот на примена на повластена стапка, а во насока на усогласување со Европското право следејќи ги ограничувањата кои се поставени и тоа преку зголемување на стапката на ДДВ од 5% на 10% на производи за човечка исхрана кои не се дел од основните производи потребни за човечка исхрана, се врши намалување на стапката од 18% на 5% за прометот со ментруални производи со цел поттик за поголема заштита и хигиена кај одредена група на граѓани, исто така се намалува даночната стапка за дигиталните учебници, а воедно се зголемува даночната стапка за прометот и увозот на пелети, печки на пелети и котли на пелети од повластена даночна 5% на редовната стапка од 18%.

Во однос на првиот промет на станбени згради и станови, се уредува уште едно транзиционо одложување на примена на општата даночна стапка која е задолжителна за овој промет со пристапување на Република Северна Македонија како член во Европската Унија.

Во законот се внесуваат и определени мерки, како што дозволува и самата Директива на Европската унија, со цел да се поедностави постапката за наплата на ДДВ или да се спречат одредени форми на евентуално даночно затајување или избегнување. Со овие мерки се врши и поедноставување на постапката за наплата на ДДВ кои негативно нема да влијаат на вкупниот износ на даночниот приход наплатен во фазата на финална потрошувачка, а воедно и ќе обезбедат поголема правна сигурност и при наплата од страна на даночниот органи и кај самите даночни обврзници.

rishikohen në pjesën e zbatimit të normës preferenciale dhe në lidhje me harmonizimin e Legjislacionit European, duke ndjekur kufizimet e parashtruara, duke rritur normën e TVSH-së prej 5% në 10% të produkteve për konsum njerëzor që nuk janë pjesë e produkteve bazë të nevojshme për konsum njerëzor, ulet norma prej 18% në 5% për qarkullimin e produkteve menstruale me qëllim të nxitjes së mbrojtjes dhe higjienës më të madhe tek ndonjë grup i caktuar qytetarësh, gjithashtu ulet norma tatimore për tekstet dixhitale, ndërsa gjithashtu rritet norma tatimore për qarkullimin e importit të peletëve, ngrohësve me peletë dhe stufave me peletë nga norma tatimore preferenciale prej 5% në normën e rregullt prej 18%.

Sa i përket qarkullimit të parë të ndërtesave dhe banesave, rirregullohet edhe një shtyrje tjetër kalimtare e zbatimit të normës së përgjithshme tatimore, që është e detyrueshme për këtë qarkullim me anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin European.

Në këtë ligj vendosen edhe masa të caktuara, siç lejon edhe vetë Direktiva e Bashkimit European, me qëllim që të thjeshtësohet procedura e arkëtimit (inkasimit) të TVSH-së ose të parandalohen disa forma të caktuara të evazionit ose shmangies së mundshme tatimore. Me këto masa thjeshtësohet procedura e arkëtimit të TVSH-së, që nuk do të ndikojnë negativisht mbi vlerën e përgjithshme të të hyrave tatimore, të arkëtuar gjatë fazës së konsumit përfundimtar, ndërsa njëkohësisht do të sigurohet siguri më e madhe juridike si gjatë arkëtimit nga ana organet tatimore, ashtu edhe mes obliguesve tatimorë.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предложените законски измени се со цел дополнување и уредување на одредби на Законот за данокот на додадена вредност.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Се очекува предложените измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност да имаат позитивни фискални импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Предлогот на закон за изменување и дополнување на законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка не е потребно обезбедување на финансиски средства, ниту материјални обврски за одделни субјекти.

V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТА НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Законот е усогласен со Директивата 2006/112/EЗ на Советот од 28 ноември 2006 година за заедничкиот систем на данок на додадена вредност CELEX бр. на прописот на ЕУ 32006LO112.

II. QËLLIMET, PARIMET DHE ZGJIDHJET THEMELORE

Ndryshimet e propozuara të ligjit bëhen me qëllim të plotësimit dhe rregullimit të dispozitave të Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

III. VLERËSIMI I PASOJAVE FINANCIARE TË PROPOZIMLIGJIT MBI BUXHETIN DHE MJETET E TJERA FINANCIARE PUBLIKE

Pritet që ndryshimet dhe plotësimet e propozuara të Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar të kenë implikime fiskale pozitive mbi Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

IV. VLERËSIMI I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT, MËNYRA E SIGURIMIT TË TYRE, TË DHËNA NËSE ZBATIMI I LIGJIT SHKAKTON DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË CAKTUARA

Për zbatimin e Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, me procedurë të shkurtuar, nuk duhet të sigurohen mjete financiare, as detyrime materiale për subjekte të caktuara.

V. SHQYRTIMI I RREGULLATIVAVE NGA SISTEMET E TJERA JURIDIKE DHE HARMONIZIMI I PROPOZIMLIGJIT ME LEGJISLACIONIN E BASHKIMIT EUROPIAN

Ligji është i harmonizuar me Direktivën 2006/112/KE të Këshillit më datë 28 nëntor 2006 për sistemin e përbashkët të tatimit të CELEX të shtuar me nr. të aktit të BE-së 32006LO112.

VI. ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со оглед на тоа што овој закон е поволен за даночните обврзници, а не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка.

VI. MIRATIMI I PROPOZIMLIGJIT PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR, ME PROCEDURË TË SHKURTUAR

Duke pasur parasysh faktin se ky ligj është i favorshëm për obliguesit tatimorë dhe se nuk bëhet fjalë për ligj vëllimor dhe të ndërlikuar, sipas nenit 170 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, propozohet që ky ligj të miratohet me procedurë të shkurtuar.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ(*)

Член 1

Во Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 и 57/22), во член 3 став (3) во точката 3. сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 4. точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 5. и 6., кои гласат:

„5. кусоците на добра кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди) и
6. искажаниот износ на трошок на кало, растур, крш и расипување на добра над нормираните износи на трошок утврдени за соодветната стопанска дејност, под услов истите да не се настанати како резултат на вонреден настан или виша сила.“.

(*) Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2006/112/EЗ на Советот од 28 ноември 2006 година за заедничкиот систем на данок на додадена вредност (CELEX бр. 32006LO112).

Член 2

Во член 6 став (2) во точката 4. сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точка 5. точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат две нови точки 6. и 7., кои гласат:

„6. Вршењето на телекомуникациски услуги на пренос, емитување или примање на сигнали, зборови, слики и звуци или информации од која било природа преку

PROPOZIMLIGJ PËR NDRYSHIMIN DHE
PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TATIMIT
MBI VLERËN E SHTUAR(*)

Neni 1

Në Ligjin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 dhe 57/22) në nenin 3 paragrafi (3) në pikën 3. lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 4, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 5 dhe 6, të cilat thonë:

“5. Mungesë e të mirave që nuk janë shkaktuar nga ngjarje të jashtëzakonshme (vjedhje, zjarr ose fatkeqësi tjera natyrore).

6. Vlera e shprehur e kostos së kallos, derdhjes, thyerjes dhe prishjes mbi vlerat e normuara të kostos të përcaktuara për veprimtarinë përkatëse ekonomike, me kusht që ato të mos shkaktohen si rezultat i ngjarjes së jashtëzakonshme ose fuqisë madhore.”.

(*)Ky ligj është në përputhje me Direktivën e Këshillit 2006/112/EC më datë 28 nëntor 2006 mbi sistemin e përbashkët të tatimit mbi vlerën e shtuar (CELEX Nr. 32006LO112).

Neni 2

Në nenin 6 në paragrafin (2) në pikën 4, lidhëza “dhe” në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 5. pika në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohen dy pika të reja 6. dhe 7., të cilat thonë:

“6. Kryerja e shërbimeve të telekomunikacionit për transmetimin, emetimin ose marrjen e sinjaleve, fjalëve, imazheve dhe tingujve ose informacioneve të çfarëdo natyre nëpërmjet lidhjes, radios,

врска, радио, оптички или други електромагнетни системи, вклучувајќи го и поврзаниот пренос или доделување на правото да се искористи капацитетот за таков пренос, емисија или прием, со вклучување на обезбедувањето пристап до глобалните информативни мрежи и

7. Вршење на промет на услуги по електронски пат за:

- изработка на веб-страници, веб-хостинг, одржување на програми и опрема на далечина,
- софтвер и негово ажурирање,
- слики, текст и информации и ставање на располагање на бази на податоци,
- музика, филмови и игри, вклучувајќи игри на среќа, како и политички, културни, уметнички, спортски, научни и забавни емитувања и настани и
- настава на далечина.“

Член 3

По членот 8 се додава нов поднаслов 3-а. и три нови члена 8-а, 8-б и 8-в, кои гласат:

„3-а. Вредносни ваучери

Член 8-а

(1) Вредносен ваучер, во смисла на овој закон, претставува инструмент за кој постои обврска да се прифати како надоместок или дел од надоместок за промет на добра или услуги, доколку прометот на добра, односно прометот на услуги е познат, или потенцијалиот вршител на прометот на добра или прометот на услуги и условите за употреба на вредносниот ваучер се наведени на самиот вредносен ваучер или во поврзана документација (во натамошниот текст: вредносен ваучер).

(2) Вредносниот ваучер може да биде

sistemeve optike ose sistemeve të tjera elektromagnetike, duke përfshirë transmetimin përkatës ose dhënien e së drejtës për shfrytëzim të kapacitetit për transmetim, emetim ose marrje të tillë, duke përfshirë sigurimin e qasjes në rrjetet globale informative dhe

7. Qarkullimi i kryer i shërbimeve në mënyrë elektronike për;

- Përpunim të faqeve të internetit, hosting në internet, mirëmbajtje të programeve dhe pajisjeve në distancë,
- Softuer dhe përditësim të tij,
- Imazhe, tekst dhe informacione dhe vënia në dispozicion e bazave të të dhënave,
- Muzikë, filma dhe lojëra, duke përfshirë lojërat e fatit, si dhe transmetime dhe ngjarje politike, kulturore, artistike, sportive, shkencore dhe argëtuese dhe
- Mësimi në distancë.”

Neni 3

Pas nenit 8 shtohet nëntitull i ri 3-а. dhe tre nene të reja 8-а, 8-б dhe 8-в, që thonë:

“3-а. Ваучерë ме влерë

Neni 8-а

(1) Ваучери ме влерë, në kuptim të këtij ligji është instrument për të cilin ekziston detyrimi që të pranohet si kompensim ose pjesë e kompensimit për qarkullimin e të mirave ose shërbimeve, nëse qarkullimi i të mirave, përkatësisht shërbimi është i njohur, ose kryerësi i mundshëm i qarkullimit të të mirave ose i qarkullimit të shërbimeve dhe kushteve të shfrytëzimit të ваучерит ме влерë janë specifikuar në vetë ваучерин ме влерë ose në dokumentacionin përkatës (në tekstin e mëtejshëm: ваучерë ме влерë).

(2) Ваучери ме влерë mund të jetë për një dedikim ose me shumë dedikime.

(3) Ваучери ме влерë për një dedikim nga paragrafi (2) i këtij neni konsiderohet si

еднонаменски или повеќенаменски.

(3) Еднонаменскиот вредносен ваучер од ставот (2) на овој член се смета за вредносен ваучер за кој место на промет на добрата, односно место на промет на услугите, на кои се однесува вредносниот ваучер, како и износот на данок на додадена вредност кој треба да се пресмета и плати за прометот на тие добра и услуги е познат во времето на издавање на вредносниот ваучер.

(4) Повеќенаменскиот вредносен ваучер од ставот (2) на овој член е вредносен ваучер кој не е еднонаменски вредносен ваучер од ставот (3) на овој член.

(5) Вредносниот ваучер може да биде во материјална или во електронска форма.

(6) За вредносен ваучер во смисла на овој закон не се смета инструмент, кој на имателот му дава право на попуст при купување на добра или услуги, а со кој не е вклучено правото на купување на добра или услуги. Вредносен ваучер во смисла на овој закон особено не се сметаат билети за превоз, влезници, поштенски марки.

Член 8-б

(1) Секое пренесување на еднонаменскиот ваучер извршено од страна на даночен обврзник, во свое име, се смета за промет на добра, односно промет на услуги на кои се однесува вредносниот ваучер. Вистинскиот промет на добра односно промет на услуги во замена за еднонаменскиот ваучер, што вршителот на промет го прифатил како надоместок или дел од надоместок, не се смета за промет на добра или промет на услуги.

(2) Доколку преносот на еднонаменскиот ваучер го извршил даночен обврзник во име на друг даночен обврзник на кој се однесува вредносниот ваучер, тој пренос се смета за промет на добра, односно промет на услуги извршен од страна на

ваучер ме влерë, për të cilin vendi i qarkullimit të të mirave, gjegjësisht vendi i qarkullimit të shërbimeve, që vaçeri me vlerë u referohet, si dhe vlera e tatimit të vlerës së shtuar që duhet të përlloraget dhe paguhet për qarkullimin e të mirave dhe shërbime është i njohur gjatë kohës së emetimit të vaçerit me vlerë.

(4) Vaçeri me vlerë për shumë dedikime nga paragrafi 2 i këtij neni është vaçer me vlerë që nuk paraqet vaçer me vlerë për një dedikim nga paragrafi (3) i këtij neni.

(5) Vaçeri me vlerë mund të jetë në formë materiale ose elektronike.

(6) Vaçeri me vlerë sipas këtij ligji, nuk konsiderohet si instrument, përmes së cilit, poseduesi ka të drejtën e zbritjes gjatë blerjes së të mirave ose shërbimeve përderisa vaçeri nuk përfshin të drejtën e blerjes së të mirave ose shërbimeve. Si vaçer me vlerë nuk konsiderohen билетат e transportit, билетат hyrëse, pullat postare.

Neni 8-b

(1) Çdo transferim i vaçerit me vlerë për një dedikim që kryhet nga obliguesi tatimor, në emrin e tij, konsiderohet si qarkullim i të mirave, përkatësisht qarkullim i shërbimeve të cilave u referohet vaçeri me vlerë. Qarkullimi real i të mirave, përkatësisht qarkullimi i shërbimeve në këmbim të vaçerit me vlerë për një dedikim, që ushtruesi i qarkullimit e ka pranuar si kompensim ose pjesë e kompensimit, nuk konsiderohet si qarkullim i të mirave ose qarkullim i shërbimeve.

(2) Nëse transferimi i vaçerit me vlerë për një dedikim është kryer nga obliguesi tatimor në emër të një obliguesi tjetër tatimor të cilit i referohet vaçeri me vlerë, ky transferim konsiderohet si qarkullim i të mirave, përkatësisht qarkullim i shërbimeve i kryer nga obliguesi tatimor në emrin e të cilit është kryer transferimi i vaçerit me një dedikim.

(3) Kur ushtruesi i vërtetë i qarkullimit të të mirave, përkatësisht qarkullimit të shërbimeve dhe obliguesi tatimor i cili në emrin e vetë ka

даночниот обврзник во чие име е извршен преносот на еднонаменскиот ваучер.

(3) Кога вистинскиот вршител на прометот на добра, односно прометот на услуги и даночниот обврзник кој во свое име, издал еднонаменски ваучер, не се исти лица, се смета дека вистинскиот вршител на прометот на добра односно вршител на прометот на услуги, извршил промет на добра односно услуги поврзани со тој еднонаменски ваучер кон даночниот обврзник кој го издал ваучерот во свое име.

Член 8-в

(1) Вистинскиот промет на добра, односно промет на услуги во замена за повеќенаменски вредносен ваучер, прифатен од вршителот на прометот на добрата односно прометот на услугите, како надоместок или дел од надоместок за тој промет, подлежи на оданочување со данок на додадена вредност во согласност со овој закон, додека секој претходен пренос на тој повеќенаменски ваучер не подлежи на оданочување со данок на додадена вредност.

(2) Доколку преносот на повеќенаменскиот ваучер го изврши даночен обврзник кој не е вистинскиот вршител на прометот на добра односно на прометот на услуги во согласност со став (1) на овој член, се смета дека даночниот обврзник кој го извршил преносот на повеќенаменскиот ваучер врши услуги на дистрибуција, реклама или други услуги што се оданочуваат со данок на додадена вредност во согласност со овој закон.“

Член 4

Во членот 9-а по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Сите лица во поврзаното лице одговараат солидарно за неплатениот данок на додадена вредност на секое одделно лице во поврзаното лице за периодот во кој се

emetuar ваучер me një dedikim, nuk janë persona të njëjtë, konsiderohet se realizuesi i vërtetë i të mirave, përkatësisht realizuesi i shërbimeve ka kryer qarkullimin e të mirave, përkatësisht shërbimeve lidhur me vaучerin me një dedikim ndaj obliguesit tatimor, që ka emetuar vaучerin në emrin e tij.

Neni 8-v

(1) Qarkullimi real i të mirave, përkatësisht qarkullimi i shërbimeve në këmbim të vaучerit me më shumë dedikime, të pranuar nga realizuesi i qarkullimit të të mirave, përkatësisht qarkullimit të shërbimeve, si kompensim ose pjesë të kompensimit për atë qarkullim, i nënshtrohet tatimit me tatimin mbi vlerën e shtuar në përputhje me këtë ligj, ndërsa çdo transferim paraprak i vaучerit me më shumë dedikime nuk i nënshtrohet tatimit me tatimin mbi vlerën e shtuar.

(2) Nëse transferimi i vaучerit me më shumë dedikime është kryer nga obliguesi tatimor, i cili nuk është realizuesi i vërtetë i qarkullimit të të mirave, përkatësisht qarkullimit të shërbimeve në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni, konsiderohet se obliguesi tatimor, i cili ka kryer transferimin e vaучerit me më shumë dedikime, kryen shërbimin e shpërndarjes, reklamës ose shërbimeve të tjera që tatimohen me tatimin mbi vlerën e shtuar në përputhje me këtë ligj.“

Neni 4

Në nenin 9-a, pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), i cili thotë:

“(5) Të gjithë personat në personin e lidhur përgjigjen në mënyrë solidare për tatimin mbi vlerën e shtuar të paarkëtuar të secilit person veçmas në personin e lidhur për periudhën në të cilën ata janë anëtarë të personit të lidhur.”

Neni 5

Pas nenit 9-a, shtohet nëntitulli i ri 4-a dhe neni i ri 9-b, që thonë:

„ 4-a. Përfaqësuesi tatimor

членови на поврзаното лице.”

Neni 9-b

Член 5

По членот 9-а се додава нов поднаслов 4-а и нов член 9-б, кои гласат:

„ 4-а. Даночен застапник

Член 9-б

- (1) Странско лице кое нема седиште, ниту подружница на територијата на Република Северна Македонија, а кое врши промет на добра и услуги во земјата кои подлежат на оданочување со данок на додадена вредност согласно овој закон, има обврска да се пријави согласно став (4) на овој член за целите на данокот на додадена вредност и да назначи даночен застапник, освен странските лица кои вршат промет во смисла на член 32 точка 4 од овој закон.
- (2) Странското лице од ставот (1) на овој член се регистрира за целите за данокот на додадена вредност, пред отпочнувањето на вршењето на оданочивиот промет во земјата и за истото не се однесува износот на вкупен промет од член 51 став (1) од овој закон.
- (3) Странското лице од ставот (1) на овој член, може да назначи само еден даночен застапник.
- (4) Назначувањето на даночен застапник се врши со поднесување на пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност заедно со потребната документација од ставот (10) на овој член до надлежниот даночен орган.
- (5) Даночниот застапник од став (1) на овој член може да биде назначен доколку:
 - е регистриран за цели на данокот

(1) Personi i huaj që nuk ka as seli, as filial në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa që kryen qarkullim të të mirave dhe shërbimeve në vend që i nënshtrohen tatimit me tatim mbi vlerën e shtuar, sipas këtij ligji, detyrohet që të paraqitet në përputhje me paragrafin (4) të këtij neni për qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe të emërojë përfaqësues tatimor, përveç personave të huaj që kryejnë qarkullim në kuptim të nenit 32 pika 4 të këtij ligji.

(2) Personi i huaj sipas paragrafit (1) të këtij neni regjistrohet për qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar, para tatimit të kryerjes së qarkullimit të tatimueshëm në vend dhe lidhur me këtë nuk i referohet vlerës së qarkullimit të përgjithshëm nga neni 51 nga paragrafi (1) të këtij ligji.

(3) Personi i huaj nga paragrafi (1) i këtij neni mund të emërojë vetëm një përfaqësues tatimor.

(4) Emërimi i përfaqësuesit tatimor kryhet me parashtrimin e fletëparaqitjes për regjistrim sa i përket qëllimeve të tatimit mbi vlerën e shtuar së bashku me dokumentacionin e nevojshëm në paragrafin (10) të këtij neni drejtuar organit kompetent tatimor.

(5) Përfaqësuesi tatimor nga paragrafi (1) i këtij neni mund të emërohet nëse:

- është i regjistruar për qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar të paktën për 12 muaj para parashtrimit të fletëparaqitjes për emërimin e përfaqësuesit tatimor,
- në ditën e parashtrimit të fletëparaqitjes për emërimin e përfaqësuesit tatimor që nuk ka

- на додадена вредност најмалку 12 месеци пред поднесувањето на пријавата за назначување на даночен застапник,
- на денот на поднесување на пријавата за назначување на даночен застапник нема доспеани, а неплатени даночни обврски и
 - ако е правно лице да не е започната стечајна или ликвидациона постапка или ако е физичко лице да не е правосилно осудено за кривично дело.
- (6) Даночниот застапник има обврска за пресметување на данокот (член 40) за поднесување даночна пријава (член 41), за плаќање на данокот (член 43) и за плаќање камата во случај на задоцнето плаќање на данокот (член 44) како и да води евиденциски обврски (членови 52, 53, 54, 55 и 56) во име на странското лице од ставот (1) на овој член.
- (7) Во случај кога престанува даночното застапување од било која причина, странското лице од ставот (1) на овој член заради вршење на промет назначува друг даночен застапник со доставување на нова пријава согласно став (4) на овој член.
- (8) Даночниот застапник од ставот (1) на овој член солидарно гарантира за данокот на додадена вредност кој го должи странското лице од ставот (1) на овој член.
- (9) Даночниот орган води регистар на даночни застапници согласно овој член.
- (10) Начинот на пријавување и регистрација на странско лице од ставот (1) на овој член, начинот на водење на регистарот на даночни дetyрime të maturuara dhe të papaguara tatimore dhe
- është person juridik të mos ketë filluar procedura e falimentimit ose likuidimit ose nëse është person fizik të mos jetë i dënuar me formë të prerë për vepër penale.
- (6) Përfaqësuesi tatimor detyrohet të përllogarisë tatimin (neni 40) për parashtrimin e fletëparaqitjes tatimore (neni 41), për pagimin e tatimit (neni 43) dhe për pagimin e interesit në rast të pagesës së vonuar të tatimit (neni 44), si dhe të mbajë evidencë për detyrimet (neni 52, 53, 54, 55 dhe 56) në emër të personit të huaj nga paragrafi (1) i këtij neni.
- (7) Në rast të përfundimit të përfaqësimit tatimor për çfarëdo arsye, personi i huaj nga paragrafi (1) i këtij neni për shkak të kryerjes së qarkullimit emëron përfaqësues tjetër tatimor me dorëzimin e fletëparaqitjes së re në përputhje me paragrafin (4) të këtij neni.
- (8) Përfaqësuesi tatimor nga paragrafi (1) i këtij neni, në mënyrë solidare garanton për tatimin mbi vlerën e shtuar, që është detyrim i personit të huaj nga paragrafi (1) i këtij neni.
- (9) Organi tatimor mban regjistër të përfaqësuesve tatimorë në përputhje me këtë nen.
- (10) Mënyra e paraqitjes dhe regjistrimi i personit të huaj nga paragrafi (1) të këtij neni, mënyra e mbajtjes së regjistrit të përfaqësuesve tatimorë, forma dhe përmbajtja e regjistrit të përfaqësuesve tatimorë, forma dhe përmbajtja e fletëparaqitjes lidhur me regjistrimin për qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar si dhe dokumentacioni i nevojshëm përcaktohet nga ministri i Financave.”
- Neni 6
- Neni 14 ndryshohet dhe thotë:

застапници, формата и содржината на регистарот на даночни застапници, формата и содржината на пријавата за регистрација за целите на данокот на додадена вредност како и потребната документација ги пропишува министерот за финансии. “

Член 6

Членот 14 се менува и гласи:

„(1) За цели на одредување на местото на промет на услуги, освен лицата наведени во член 9 од овој закон како даночни обврзници ќе се сметаат и лица коишто вршат дејности или извршуваат промет што не е дефиниран како оданочив промет на добра или услуги во смисла на член 2 од овој закон, односно на секој промет на услуги извршен кон нив.

(2) За место на прометот на услуга кон даночен обврзник, се смета местото, каде што тој даночен обврзник има вистинско седиште. Доколку прометот на услуги се врши кон подружница која даночниот обврзник ја има надвор од местото на вистинското седиште, тогаш како место на промет на услуги се смета местото кадешто даночниот обврзник има подружница. Доколку такво место не постои, за место на прометот на услуги се смета постојаното живеалиште или престојувалиште на даночниот обврзник кој е корисник на услугата.

(3) За место на прометот на услуги кон лице што не е даночен обврзник, се смета местото каде што вршителот на прометот на услуги има вистинско седиште. Доколку прометот на услуги се врши од подружницата на вршителот на прометот на услуги, што се наоѓа надвор од неговото вистинско седиште, тогаш седиштето на подружницата се смета за место на прометот на услуги. Доколку такво место не постои, за место на прометот на услуги се смета постојаното живеалиште или престојувалиште на вршителот на прометот на услуги.

“(1) Пër qëllimet e përcaktimit të vendit të qarkullimit të shërbimeve, përveç personave të cekur në nenin 9 të këtij ligji, si obligues tatimorë do të konsiderohen edhe personat që kryejnë veprimtari ose kryejnë qarkullim që nuk përcaktohet si qarkullim i tatueshëm i të mirave ose shërbimeve në kuptim të nenit 2 të këtij ligji, respektivisht çdo për çdo qarkullim të shërbimeve që u bëhet atyre.

(2) Vendi i kryerjes së shërbimeve të obliguesve tatimorë konsiderohet vendi ku ai obligues tatimor ka seli reale. Nëse qarkullimi i shërbimeve kryhet në filial që obliguesi tatimor e ka jashtë vendit të selisë aktuale, atëherë si vend i qarkullimit të shërbimeve konsiderohet vendi ku obliguesi tatimor ka filial. Nëse vendi i tillë nuk ekziston, si vend i qarkullimit të shërbimeve konsiderohet vendbanimi ose vendqëndrimi i përhershëm i obliguesit tatimor që është shfrytëzues i shërbimit.

(3) Si vend i qarkullimit të shërbimeve për personin që nuk është obligues tatimor, konsiderohet vendi ku kryerësi i qarkullimit të shërbimeve ka selinë reale. Nëse qarkullimi i shërbimeve kryhet nga filiali i kryerësit të qarkullimit të shërbimeve, i cili ndodhet jashtë selisë së tij aktuale, atëherë selia e filialit konsiderohet vendi i qarkullimit të shërbimeve. Nëse vendi i tillë nuk ekziston, si vend i qarkullimit të shërbimeve konsiderohet vendbanimi ose vendqëndrimi i përhershëm i obliguesit tatimor që është shfrytëzues i shërbimit.

(4) Me përjashtim të paragrafëve (2) dhe (3) të këtij neni, vend i kryerjes së shërbimeve konsiderohet:

1. Vendi i qarkullimit ku shërbimi në të vërtetë kryhet kur bëhet fjalë për shërbime që janë kryer ndaj personit që nuk është obligues tatimor nga ana e personit që kryen shërbim në emër dhe llogari të personit tjetër;

2. Vendi ku gjendet prona e patundshme kur bëhet fjalë për qarkullim të shërbimeve lidhur me pronën e patundshme, duke përfshirë ndërmjetësimin gjatë qarkullimit me

(4) По исклучок од ставовите (2) и (3) на овој член, за место на промет на услуга се смета:

1. Местото на прометот каде услугата е извршена кога се работи за услуги кои се извршени кон лице кое не е даночен обврзник од страна на лице кое врши услуга во име и за сметка на друго лице;

2. Местото каде што се наоѓа недвижниот имот кога се работи за промет на услуги во врска со недвижен имот, вклучувајќи го и посредувањето при промет со недвижен имот, услугите од страна на експерти и агенти за недвижен имот, проценката на недвижен имот, провизиите за сместување во областа на хотелиерството или слична област како што се сместувачки кампови или локации наменети за кампување кои функционираат како кампови/места за сместување, гарантирање на права за користење на недвижен имот и услуги за подготовка и координација на градежни активности, како што се архитектонски услуги и активности поврзани со надзор на градежни активности;

3. Местото каде што превозот на патниците се извршува, пропорционално на делницата или дел од истата, по која се извршува превозот кога се работи за превоз на патници;

4. Местото каде што превозот на добрата се извршува, пропорционално на делницата или дел од истата, по која се извршува превозот кога се работи за превоз на добра кон лица што не се даночни обврзници;

5. Местото каде што услугата се извршува за услуги кои се однесуваат на право на влез на културни, уметнички, спортски, научни, едукативни, забавни или слични настани, како што се саеми и изложби, вклучувајќи и помошни услуги поврзани со истите, извршени кон даночен обврзник;

pronë të patundshme, shërbimet nga ekspertët ose agjentët e pronës së patundshme, vlerësimin e pronës së patundshme, provizionet për akomodim në fushën e hotelerisë ose ndonjë sferë të ngjashme siç janë kampet për akomodim ose lokacionet e destinuara për kamping, që funksionojnë si kampe/vende për akomodim, garantimin e të drejtave të shfrytëzimit të pronës së patundshme dhe shërbimeve për përgatitjen dhe koordinimin e aktiviteteve ndërtimore, siç janë shërbimet arkitektonike dhe aktivitetet lidhur me mbikëqyrjen e aktiviteteve ndërtimore;

3. Vendi ku kryhet transporti i udhëtarëve, në mënyrë proporcionale të aksit ose në një pjesë të tij, ku kryhet transporti kur bëhet fjalë për transport të udhëtarëve;

4. Vendi ku kryhet transporti i të mirave, në mënyrë proporcionale të aksit ose të një pjese të tij, përmes së cilit kryhet transporti kur bëhet fjalë për transportin e mallrave drejt personave që nuk janë obligues tatimorë;

5. Vendi ku shërbimi kryhet për shërbime që i referohen të drejtës së hyrjes në ngjarje kulturore, artistike, sportive, shkencore, edukative, argëtuese ose të ngjashme, siç janë panairët dhe ekspozitat, duke përfshirë këtu edhe shërbimet ndihmëse lidhur me ngjarjet e lartpërmendura që realizohen për obliguesin tatimor;

6. Vendi ku shërbimi kryhet për shërbime që i referohen sigurimit të shërbimeve dhe aktiviteteve përcjellëse në lidhje me aktivitetet kulturore, artistike, sportive, shkencore, edukative, argëtuese ose të ngjashme, siç janë panairët dhe ekspozitat, duke përfshirë këtu edhe shërbimet e organizatorëve të shërbimeve të lartpërmendura, që kryhen për personin që nuk është obligues tatimor;

7. Vendi ku shërbimi në të vërtetë kryhet kur bëhet fjalë për shërbime ndihmëse të transportit siç janë ngarkimi, shkarkimi, mbingarkimi, magazinimi ose shërbime të

6. Местото каде што услугата се извршува за услуги кои се однесуваат на обезбедување на услуги и придружни активности во врска со културни, уметнички, спортски, научни, образовни, забавни или слични активности, како што се саеми и изложби, вклучувајќи ги и услугите на организаторите на наведените услуги, кои се извршени кон лице кое не е даночен обврзник;

7. Местото каде што услугата вистински се извршува кога се работи за помошни превозни услуги како натовар, истовар, претовар, складирање или други услуги кои на вообичаен начин се поврзани со превозот, извршени кон лица кои не се даночни обврзници;

8. Местото каде што услугата вистински се извршува кога се работи за услуги на промена и работи врз движни материјални добра извршени кон лица кои не се даночни обврзници;

9. Местото каде што услугата вистински се извршува кога се работи за услуги на предавање на храна и на пијалаци за консумација на лице место и кетеринг услуги. По исклучок за место на промет на услуги на предавање на храна и на пијалаци за консумација на лице место и кетеринг услуги извршени на брод, авион или воз, се смета местото каде што започнува превозот на лица;

10. Местото на кое што превозното средство вистински му се става на располагање на корисникот на услугата во случај на краткорочно изнајмување на превозно средство и

11. Местото каде што корисникот на услугата има вистинско седиште, постојаното живеалиште или престојувалиште кога се работи за изнајмување на превозно средство, освен краткорочното изнајмување, на лице кое не е

tjera që zakonisht lidhen me transportin, që kryhen ndaj personave që nuk janë obligues tatimorë.

8. Vendi ku shërbimi në të vërtetë kryhet kur bëhet fjalë për shërbime për vlerësim dhe punë lidhur me të mirat materiale të tundshme që kryhen ndaj personave që nuk janë obligues tatimorë;

9. Vendi kur shërbimi në të vërtetë realizohet kur bëhet fjalë për shërbime për shpërndarjen e ushqimit dhe pijeve për konsum në vendin e shërbimit dhe shërbime katering. Me përjashtim të vendeve të qarkullimit të shërbimeve për shpërndarjen e ushqimit dhe pijeve për konsum në vendin e shërbimit dhe shërbime katering të kryera në anije, aeroplan ose tren, konsiderohet vendi ku fillon transporti i personave;

10. Vendi ku mjeti transportues në të vërtetë është në dispozicion të shfrytëzuesit të shërbimit në rast të qiramarrjes në afat të shkurtër të mjetit transportues dhe

11. Vendi ku shfrytëzuesi i shërbimit ka seli të vërtetë, vendbanim apo vendqëndrim aktual, kur bëhet fjalë për qiramarrje të mjetit transportues, përveç qiramarrjes në afat të shkurtër nga personi që nuk është obligues tatimor.

(5) Me qiramarrje në afat të shkurtër të mjetit transportues së paragrafit (4) pika 10. dhe 11. të këtij neni konsiderohet posedimi i mjetit transportues ose shfrytëzimi i mjetit transportues gjatë një periudhe të pandërprerë jo më gjatë se 30 ditë, ndërsa tek mjetet lundruese jo më gjatë se 90 ditë.

(6) Për vendin e qarkullimit të shërbimeve, të realizuara ndaj personit që nuk është obligues tatimor, konsiderohet vendi në të cilin shfrytëzuesi i shërbimit ka selinë e vërtetë,

даночен обврзник.

(5) Под краткорочно изнајмување на превозно средство од став (4) точки 10. и 11. на овој член се смета поседувањето или користењето на превозното средство во текот на непрекинат временски период не подолг од 30 дена, а кај пловила не подолг од 90 дена.

(6) За место на промет на услугите, извршени кон лице кое не е даночен обврзник, се смета местото во кое што корисникот на услугата има вистинско седиште, постојаното живеалиште или престојувалиште, во случај на:

- пренос и отстапување авторски права, патенти, лиценци, заштитни знакови и други слични права;
- услуги на полето на рекламата;
- услуги на советници, инженери, советодавни фирми, адвокати, сметководители и други слични услуги, како и обработка на податоци и давање информации;
- банкарски и финансиски услуги и услуги на осигурување и реосигурување, освен изнајмувањето сефови;
- обезбедување персонал;
- изнајмување движен материјален имот, освен на сите видови превозни средства;
- услуги за посредување за пристап до системи за природен гас или друга слична мрежа, обезбедување на пристап до мрежата на електрична енергија во случај на загушување на соодветна алокациска единица при доделување на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните водови;

vendbanimin apo vendqëndrimin aktual:

- transferimi i drejtave autoriale, patentave, licencave, markeve mbrojtëse dhe të drejtave të tjera;

-shërbime në sferën e reklamave;

-shërbime për këshilltarë, inxhinierë, firma konsulente, avokatë, kontabilistë dhe shërbime të ngjashme, si dhe përpunimi i të dhënave dhe dhënia e informacioneve;

-shërbime bankare dhe financiare dhe shërbime sigurimi dhe risigurimi, përveç qiramarrjes së kasafortave;

-sigurimi i personelit;

-qiramarrje e pronës materiale të tundshme, përveç të të gjitha llojeve të mjeteve transportuese;

-kushte për ndërmjetësim lidhur me qasjen në sistemet e gazit natyror ose ndonjë rrjeti të ngjashëm, sigurim për qasje në rrjetin e energjisë elektrike në rast të mbingarkesës së njësisë përkatëse të alokimit gjatë shpërndarjes së kapaciteteve të largpërçuesve interkonektivë ndërkuftar;

-shërbime të telekomunikacionit;

- shërbime për emetim në radio edhe televizion dhe

-shërbime të realizuara në mënyrë elektronike.

(7) Në përjashtim nga paragrafi (6) alineja 10 e këtij neni, në rast kur kryerësi dhe pranuesi i shërbimit komunikojnë përmes postës elektronike, nuk konsiderohet se shërbimi kryhet në mënyrë elektronike.

(8) Me qëllim që të shmanget tatimimi i dyfishtë, mostatimimi ose mosrespektimi i kushteve të konkurrencës, ministri i Financave është i autorizuar ta përcaktojë vendin e kryerjes së shërbimeve të caktuara

- телекомуникациски услуги;
- услуги на радио и телевизиско емитирање и
- услуги извршени по електронски пат.

(7) По исклучок од став (6) алинеја 10 на овој член, во случај кога вршителот и примателот на услугата комуницираат преку електронска пошта, не се смета дека услугата се врши по електронски пат.

(8) Заради избегнување на двојно оданочување, неоданочување или нарушување на условите на конкуренцијата, министерот за финансии е овластен да го утврдува местото на вршењето на одделните услуги според тоа каде била искористена услугата.

(9) Начинот на утврдувањето на местото на промет на услугите од овој член поблиску го пропишува министерот за финансии.“

Член 7

Во членот 19 став (1) точката 4. се брише.

Точките 5. и 6. стануваат точки 4. и 5..

Ставот (5) се менува и гласи:

„При преносот на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување, даночна основа претставува постигнатата крајна цена намалена за данокот на додадена вредност, пресметан со примена на пресметковна стапка утврдена врз основа на пропишаната даночна стапка освен во случај кога доверителот се стекнува со движниот или недвижниот имот во постапката на присилна наплата и во постапката за присилно извршување, за што даночна основа претставува постигнатата крајна цена.“

По ставот (5) се додаваат два нови става (6)

sipas asaj se ku është shfrytëzuar shërbimi.

(9) Mënyra e përcaktimit të vendit të qarkullimit të shërbimeve të këtij neni më hollësisht përcaktohet nga ministri i Financave.”

Neni 7

Në nenin 19 paragrafi (1) pika 4. fshihet.

Pikat 5. dhe 6. bëhen pika 4. dhe 5..

Paragrafi (5) ndryshohet dhe thotë:

“Gjatë transferimit të pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurën për arkëtim të detyrueshëm dhe në procedurën për përmbarim të detyrueshëm, baza tatimore paraqet çmimin përfundimtar të arritur të zvogëluar me tatimin mbi vlerën e shtuar, i përlllogaritur me zbatimin e përlllogaritjes së normës së përcaktuar në bazë të normës së tatimit të përcaktuar përveç në rastin kur kreditori përvetëson pronën e tundshme dhe të patundshme në procedurën e arkëtimit të detyrueshëm dhe në procedurën e përmbarimit të detyrueshëm ku bazë tatimore paraqet çmimin përfundimtar i arritur.”

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7), si në vijim:

“(6) Për qarkullimin e kryer përmes ankandit, bazë tatimore paraqet çmimin e arritur përfundimtar të zvogëluar me tatimin mbi vlerën e shtuar i përlllogaritur përmes zbatimit të normës së llogaritur të përcaktuar në bazë të normës së përcaktuar të tatimit.

(7) Me përjashtim të paragrafit (1) pika 4 të këtij neni, qarkullimi i parë dhe çdo qarkullim i mëtejshëm me automjeteve të përdorura të importuara në afat prej tri viteve nga dita e importit, baza tatimore nuk mund të jetë më e ulët se vlera e përcaktuar nga organi kompetent doganor gjatë importimit të automjetit.”

Neni 8

Në nenin 20, fjala "i shitur" zëvendësohet me

и (7), кои гласат:

„(6) За прометот остварен по пат на лицитација, даночна основа претставува постигнатата крајна цена намалена за данокот на додадена вредност, пресметан со примена на пресметковна стапка утврдена врз основа на пропишаната даночна стапка.

(7) По исклучок од став (1) точка 4 на овој член, првиот и секој понатамошен промет со увезени употребувани патнички моторни возила извршен во рок од три години од денот на увозот, даночната основа не може да биде пониска од вредноста што ја одредил надлежниот царински орган при увозот на возилото.“

Член 8

Во членот 20 зборот „продажниот“ се заменува со зборот „средниот“.

Член 9

Во член 24-а во ставот (1) зборот „наменети“ се заменува со зборот „набавени“.

Член 10

Во член 27 став (1) во точката 4) во воведната реченица по зборот „увезуваат“ се става записка и се додаваат зборовите „во согласност со условите на реципроцитет“, а во потточка е) зборот „персоналот“ се заменува со зборовите „административно-технички персонал“.

Член 11

Во членот 30 во ставот (1) точката 1 се менува и гласи:

„Основни производи за човечка исхрана“.

Точката 3. се менува и гласи:

фјален "i mesëm".

Neni 9

Në nenin 24-a në paragrafin (1) fjala “të destinuara” zëvendësohet me fjalën “të prokuruar”.

Neni 10

Në nenin 27 paragrafi (1) në pikën 4) në fjalinë hyrëse pas fjalës “importohen” vendoset presje dhe shtohen fjalët “në përputhje me kushtet e reciprocitetit”, ndërsa në nënpikën e) fjala “personeli” zëvendësohet me fjalët “personeli administrativ teknik”.

Neni 11

Në nenin 30 në paragrafin (1) pika 1 ndryshohet dhe thotë

“Produktet bazë për konsum njerëzor”.

Pika 3. ndryshohet dhe thotë:

“Publikimet edhe atë: libra si dhe tekste shkollore elektronike/dixhitale, broshura dhe materiale të ngjashme të shtypura, gazeta dhe botime të tjera periodike, libra me figura për fëmijë, libra si dhe tekste elektronike/dixhitale për vizatim dhe ngjyrosje për fëmijë dhe produkte hartografike të të gjitha llojeve, me përjashtim të publikimeve që shërbejnë kryesisht për qëllime reklamuese, si dhe publikimeve me përmbajtje pornografike;”

Pas pikës 9. shtohet pika e re 9-a., e cila thotë:

“9-a Produkte menstruale;

Në pikën 17 në fund të fjalisë pikëpresja zëvendësohen me lidhëzën “dhe”.

Pika 18. fshihet;

Pika 19., bëhet pika 18., në fund të fjalisë lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikë..

Pika 20 fshihet”.

„Публикации и тоа: книги како и електронски/дигитални учебници, брошури и слични печатени материјали, весници и други периодични публикации, детски сликовници, книги како и електронски/дигитални учебници за цртање и боење за деца и картографски производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за рекламни цели, како и публикации со порнографска содржина;“

По точката 9. се додава нова точка 9-а., која гласи:

„9-а. Менструални производи;

Во точката 17. на крајот од реченицата точката и запирката се заменува со сврзникот „и“.

Точката 18. се брише.

Во точката 19., која станува точка 18., на крајот од реченицата сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 20. се брише. “

Член 12

Во членот 30-а по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Повластена стапка од 10% се применува врз прометот и увозот на останатите производи за човечка исхрана кои не се основни производи за човечка исхрана согласно член 30 од овој закон.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Владата на Република Северна Македонија поблиску ги определува добрата и услугите од ставот (1) и (2) чиј промет се оданочува со повластена даночна стапка на данокот на додадена вредност од 10%.“

Член 13

Neni 12

Në nenin 30-a, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), i cili thotë:

“(2) Norma preferenciale prej 10% zbatohet për qarkullimin dhe importin e produkteve të tjera për konsum njerëzor që nuk janë produkte bazë përkonsum njerëzor në përputhje me nenin 30 të këtij ligji.”

Paragrafi (3) ndryshohet dhe thotë:

“(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i përcakton në mënyrë të hollësishtme të mirat dhe shërbimet nga paragrafi (1) dhe (2) qarkullimi i të cilave tatimohet me normë tatimore preferenciale të tatimit mbi vlerën e shtuar prej 10%.

Neni 13

Në nenin 32 pas pikës 5. shtohet pika e re 6., e cila thotë:

“6. Përfaqësuesi tatimor, që është emëruar nga personi i huaj i cili nuk ka seli apo filial në Republikën e Maqedonisë së Veriut në përputhje me nenin 9-b të këtij ligji.

Neni 14

Në nenin 45, paragrafi (1) ndryshohet dhe thotë:

“Nëse vlera e tatimit paraprak në një periudhë të caktuar tatimore është më e madhe se vlera e tatimit të llogaritur për qarkullimin që ka kryer, si dhe për qarkullimin për të cilin është debitor tatimor sipas nenit 32-a të këtij ligji, diferenca i kthehet obliguesit tatimor në bazë të kërkesës së tij të shprehur në fletëparaqitjen tatimore. Nëse obliguesi tatimor nuk kërkon kthim të diferencës së shprehur në fletëparaqitjen tatimore, kjo diferencë transferohet si akontacion tatimor për periudhën e ardhshme tatimore”.

Neni 15

Во членот 32 по точката 5. се додава нова точка 6., која гласи:

„6. Даночен застапник којшто е назначен од страна на странско лице кое нема седиште или подружница во Република Северна Македонија согласно членот 9-б од овој закон.“

Член 14

Во член 45 ставот (1) се менува и гласи:

„Ако износот на претходниот данок во одреден даночен период е поголем од износот на данокот кој е пресметан за прометот кој го извршил, како и за прометот за кои тој е даночен должник според членот 32-а од овој закон, разликата му се враќа на даночниот обврзник врз основа на негово барање кое го искажува во даночната пријава. Ако даночниот обврзник не искаже барање за враќање на разликата искажана во даночната пријава, таквата разлика се пренесува како даночна аконтација за следниот даночен период.“

Член 15

Во член 48 ставот (1) се менува и гласи:

„Доколку странското дипломатско или конзуларно претставништво набави добра или користи услуги за службени потреби, на барање на претставништвото ќе му се изврши враќање на данокот на додадена вредност, доколку е платена фактурата и доколку во истата е одделно искажан данокот на додадена вредност од страна на даночниот обврзник според член 53 од овој закон. Враќањето се врши врз основа на посебни спогодби склучени со државата-испраќач, во согласност со условите на реципроцитет. Враќањето ќе се одбие, доколку износот на поединечна фактурата не надминува 9.000 денари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност. Барањето за враќање се поднесува најдоцна во рок од шест месеци по истекот на календарската година во која е извршен прометот кон

Нë nenin 48 paragrafi (1) ndryshohet dhe thotë:

(1) Nëse përfaqësia e huaj diplomatike ose konsullore prokuron të mira ose përdor shërbime për nevoja zyrtare, me kërkesë të përfaqësisë, do të kthehet tatimi mbi vlerën e shtuar, nëse fatura është e paguar dhe nëse tatimi mbi vlerën e shtuar është shënuar veçmas në të nga obliguesi tatimor sipas nenit 53 të këtij ligji. Kthimi kryhet në bazë të marrëveshjeve të posaçme të nënshkruar me shtetin dërgues, në përputhje me kushtet e reciprocitetit. Kthimi do të refuzohet, nëse vlera e faturës individuale nuk tejkalon 9.000 denarë, duke përfshirë tatimin e vlerës së shtuar. Kërkesa për kthim parashtrohet në afat jo më vonë se gjashtë muaj pas përfundimit të vitit kalendarit në të cilin është kryer qarkullimi të parashtruesi i kërkesës.

Neni 16

Pas nenit 51 – a shtohet neni i ri 51 – b, që thotë:

“Neni 51 – b

(1) Drejtoria e të Ardhurave Publike ofron numër të posaçëm tatimor (në tekstin në vijim: numri tatimor i TVSH-së) për shkak të identifikimit të gjendjeve të caktuara ose grupimeve të obliguesve tatimorë, me të cilin nuk përcaktohet statusi i veçantë juridik, por mënyra e të vepruarit për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar.

(2) Numri tatimor i TVSH-së, paraqet shenjë të vetme identifikuese të të dhënave të obliguesit tatimor me qëllim të mbajtjes së evidencës lidhur me realizimin e të drejtave dhe detyrimeve të obliguesit tatimor për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar.

(3) Drejtoria e të Ardhurave Publike ofron numrin tatimor të TVSH-së për identifikimin dhe regjistrimin e:

-obliguesit tatimor të regjistruar për qëllime të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe

подносителот на барањето.“

Член 16

По членот 51-а се додава нов член 51-б, кој гласи:

„Член 51-б

(1) Управата за јавни приходи доделува посебен даночен број (во понатамошниот текст: ДДВ даночен број) заради идентификација на одредени состојби или групирања на даночни обврзници со кој не се означува посебен правен статус, туку форма на дејствување за цели на данокот на додадена вредност.

(2) ДДВ даночен број, претставува единствена идентификациска ознака на податоците на даночниот обврзник за цели на водење на евиденција за остварување на права и обврски на даночниот обврзник за цели на данок на додадена вредност.

(3) Управата за јавни приходи доделува ДДВ даночен број заради идентификација и регистрација на:

- даночен обврзник регистриран за цели на данокот на додадена вредност и
- поврзано лице за цели на данокот на додадена вредност.

(4) ДДВ даночен број од ставот (3) на овој член е составен од алфа знаци „МК“ и Даночниот идентификационен број доделен на даночниот обврзник регистриран во Единствениот регистар на даночни обврзници на Управата за јавни приходи. “

Член 17

Во член 53-б во ставот (4) зборовите „Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис“ се заменуваат со зборовите „Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги (*)“.

-personit të lidhur me qëllimet e tatimit mbi vlerën e shtuar.

(4) Numri tatimor i TVSH-së nga paragrafi (3) i këtij neni përbëhet nga shenjat alfa "MK" dhe Numri i identifikimit tatimor i ofruar për obliguesin tatimor të regjistruar në Regjistrin e vetëm të obliguesve tatimorë të Drejtorisë së të Ardhurave Publike.”

Neni 17

Në nenin 53-b në paragrafin (4) fjalët “Ligji i të Dhënave në Formë Elektronike dhe Nënshkrimit Elektronik” zëvendësohen me fjalët "Ligji i Dokumenteve Elektronike, Identifikimit Elektronik dhe Shërbimeve Konfidenciale (*)”.

Neni 18

Në nenin 59-a, fjalët "paragrafi (7)" zëvendësohen me fjalët "paragrafi (6)".

Neni 19

Dispozitat nga neni 2 i këtij ligji, me të cilin në nenin 6 në paragrafin (2) shtohen dy pika të reja 6. dhe 7., të nenit 5 të këtij ligji, me të cilin shtohet neni i ri 9-b, dispozitat e nenit 6 të këtij ligji, me të cilin ndryshohet neni 14 dhe dispozitat e nenit 13 të këtij ligji, me të cilin në nenin 32 shtohet pika e re 6, do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2024.

Neni 20

Dispozitat e nenit 11 të këtij ligji, me të cilin në nenin 30 në paragrafin (1) ndryshohen pikat 1. dhe 3., shtohet pika e re 9-a. dhe me të cilën fshihen pikat 18. dhe 20., si dhe dispozitat e nenit 12 të këtij ligji me të cilat në nenin 30-a pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), do të fillojnë të zbatohen nga 1 shtatori 2023.

Neni 21

Mënyra e përcaktimit të bazës tatimore nga neni 7 i këtij ligji, me të cilin në nenin 19

Член 18

Во членот 59-а зборовите „став (7)“ се заменуваат со зборовите „став (6)“.

Член 19

Одредбите од членот 2 од овој закон со кој во член 6 во ставот (2) се додаваат две нови точки 6. и 7., од членот 5 од овој закон со кој се додава нов член 9-б, одредбите од членот 6 од овој закон со кој се менува членот 14 и одредбите од член 13 од овој закон со кој во членот 32 се додава нова точка 6., ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2024 година.

Член 20

Одредбите од членот 11 од овој закон со кој во член 30 во ставот (1) се менуваат точките 1. и 3., се додава нова точка 9-а. и се бришат точките 18. и 20., како и одредбите од членот 12 од овој закон со кои во членот 30-а по ставот (1) се додава нов став (2), ќе започнат да се применуваат од 1 септември 2023 година.

Член 21

Начинот на утврдување на даночната основа од член 7 од овој закон, со кој во членот 19 се додава нов став (7), нема да се применува на прометот со половните патнички моторни возила кои се увезени на територијата на Република Северна Македонија до денот на влегувањето во сила на овој закон за кои ќе се применуваат одредбите од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 и 57/22).

shtohet paragrafi i ri (7), nuk do të zbatohet për qarkullimin e automjeteve të përdorura motorike të udhëtarëve që janë të importuara në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji për të cilin do të zbatohen dispozitat e Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16, 198/18 dhe "Zyrtare Gazeta e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 98/19, 124/19, 275/19, 267/20, 163/21 dhe 57/22).

Neni 22

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 198/2018), në nenin 1 fjalët: “31 dhjetor 2023” zëvendësohen me fjalët: “31 dhjetor 2025” .

Neni 23

Aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen brenda pesë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 24

Ky ligj hyn në fuqi nga dita e publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Член 22

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 198/18), во членот 1 зборовите „31 декември 2023 година“ се заменуваат со зборовите „31 декември 2025 година“.

Член 23

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од пет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 24

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Со членот 1 од Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се доуредува делот кој се однесува на дефинирањето на прометот на добра.

Со членот 2 од Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се врши дефинирање на телекомуникациски услуги и услуги кои се вршат по електронски пат.

Со членот 3 од Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се уредува прометот на вредносни ваучери кои се делат на еднонаменски и повеќенаменски.

Со членот 4 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се пропишува солидарна одговорност на неплатениот данок на додадена вредност на сите лица во поврзаното лице.

Со членот 5 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се воведува терминот на даночен застапник, критериумите за определување на истиот, обврската за регистрација на странски лица кои вршат промет согласно овој закон како и нивно оданочување преку даночниот застапник.

Со членот 6 од Предлогот на Законот се врши целосно уредување на местото на промет на услугите.

Со членот 7 од Предлогот на Законот за данокот на додадена вредност се врши допрецизирање на посебните видови даночна основа како и се пропишува посебен вид на даночна основа за прометот со увезени половни патнички автомобили.

Со членот 8 од Предлогот на Законот се врши техничко прецизирање на делот кој ја уредува

ARSYETIMI I PROPOZIMLIGJIT PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR, ME PROCEDURË TË SHKURTUAR

I. SQARIMI I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE TË PROPOZIMLIGJIT PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT TË TATIMIT MBI VLERËN E SHTUAR, ME PROCEDURË TË SHKURTUAR

Me nenin 1 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar rirregullohet pjesa që i referohet përcaktimit të qarkullimit të të mirave.

Me nenin 2 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar bëhet përcaktimi i shërbimeve të telekomunikacionit që kryhen në mënyrë elektronike.

Me nenin 3 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar rregullohet qarkullimi i vaçerëve me vlerë, të cilët ndahen me një dedikim ose me shumë dedikime

Me nenin 4 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar përcaktohet përgjegjësia solidare e tatimit mbi vlerën e shtuar të paarkëtuar të përfaqësuesit në personin e lidhur.

Me nenin 5 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar vendoset termi i përfaqësuesit tatimor, kriteret për përcaktimin e tij, detyrimi për regjistrimin e personave të huaj që kryejnë qarkullim sipas këtij ligji, si dhe tatimimi i tyre përmes përfaqësuesit tatimor.

Me nenin 6 të propozimligjit rregullohet plotësisht vendi i qarkullimit të shërbimeve.

Me nenin 7 të Propozimligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar riprecizohen llojet e veçanta të bazës tatimore, si dhe rregullohet lloji i posaçëm i bazës tatimore për qarkullim me automjete motorike të përdorura të importuara.

конверзијата на девизни средства во домашна валута.

Со членот 9 од Предлогот на законот се допрецизира членот со кој се уредува даночното ослободување за промети наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски донатори.

Со членот 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се допрецизира одредбата во однос на ослободувањето од данок на додадена вредност за добра кои се увезуваат од административно технички персонал на странските дипломатски и конзуларни претставништва.

Со членот 11 од на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се допрецизира одредбата за примена за повластена даночна стапка од 5% за основните производи за човечка исхрана и се воведува повластена даночна стапка од 5% за прометот со електронски/дигитални учебници, менструални производи, исто така се брише одредбата со која е пропишана примена на повластена даночна стапка на данокот на додадена вредност од 5% за пелети, печки на пелети и котли на пелети.

Со членот 12 се уредува примена на повластена даночна стапка од 10% за останатите производи за човечка исхрана.

Со членот 13 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се дополнува делот за даночен должник со што се вклучуваат и даночниот застапник како и оданочивиот трговец.

Со членот 14 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се врши доуредување на враќањето на претходниот данок кај даночните обврзници.

Me nenin 8 të propozim ligjit bëhet precizim teknik i pjesës që rregullon konverzionin e mjeteve devizore në valutën vendase.

Me nenin 9 të propozim ligjit precizohet neni që përshkruan lirimin tatimor për qarkullime të destinuara për realizimin e projektit që financohet me mjete financiare të marra në bazë të marrëveshjes për donacion, të lidhur ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe donatorëve të huaj.

Me nenin 10 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar riprecizohet dispozita lidhur me lirimin nga tatimi mbi vlerën e shtuar për të mirat që importohen nga personeli administrativ teknik të përfaqësive të huaja diplomatike dhe konsullore.

Me nenin 11 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar riprecizohet dispozita për zbatim të normës tatimore preferenciale prej 5% për produktet bazë dhe vendoset normë tatimore preferenciale prej 5% për qarkullim të teksteve elektronike/dixhitale, produkteve menstruale, ndërsa gjithashtu, fshihet dispozita me të cilën përcaktohet zbatimi i normës tatimore preferenciale për tatimin mbi vlerën e shtuar prej 5% për peletë, ngrohësve me peletë dhe stufave me peletë.

Me nenin 12 rregullohet zbatimi i normës tatimore preferenciale prej 10% për produktet e tjera për konsum njerëzor.

Me nenin 13 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar plotësohet pjesa për debitorin tatimor, ku përfshihen edhe përfaqësuesi tatimor, si edhe tregtari i tatimueshëm.

Me nenin 14 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar bëhet rirregullimi i kthimit të tatimit paraprak te obliguesit tatimorë.

Со членот 15 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се допрецизира одредбата со која се пропишува враќање на данокот на додадена вредност доколку странското дипломатско или конзуларно претставништво набави добра или користи услуги за службени потреби.

Со членот 16 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се пропишува издавање на ДДВ - даночен број.

Со членот 17 од Предлогот на Законот се врши менување на повикувањето во однос на материјалниот закон, односно се заменува со новиот кој гласи: Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги.

Со членот 18 во членот 59-а зборовите „став (7)“ се заменуваат со зборовите „став (6)“.

Со членот 19 се одредува рокот на влегување во сила на одредбите кои го уредуваат терминот даночен застапник, местото на промет на услугите како и дефинирање на определни услуги.

Со членот 20 се одредува рокот на влегување во сила на одредбите кои се однесуваат на примена на повластена даночна стапка.

Со членот 21 од Предлогот на Законот со цел да се постигне правна сигурност на одредбата од член 19 во кој се додава нов став (7), а кој се однесува на посебна даночна основа кај увезените патнички моторни возила на територијата на Република Северна Македонија, се уредува истиот да се однесува на половни патнички автомобили кои се увезени од денот на влегување во сила на овој закон.

Со членот 22 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се врши пролонгирање на рокот на примената на повластената стапка од 5% на првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата, така што истиот се пролонгира за уште две години, односно од 1 јануари 2024 година до 31 декември 2025 година.

Me nenin 15 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar riprecizohet dispozita me të cilën zgjerohet kthimi i tatimit mbi vlerën e shtuar nëse përfaqësia e huaj diplomatike ose konsullore prokuron të mira ose përdor shërbime për nevojat zyrtare.

Me nenin 16 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e shtuar, përcaktohet dhënia e numrit tatimor TVSH.

Me nenin 17 të Propozimligjit bëhet ndryshimi i referimit në lidhje me ligjin material, përkatësisht zëvendësohet me atë të ri që thotë: Ligji i Dokumenteve Elektronike, Identifikimit Elektronik dhe Shërbimeve Konfidenciale.

Në nenin 18 në nenin 59-a fjalët “paragrafi (7)” zëvendësohen me fjalët “paragrafi (6)”.

Me nenin 19 përcaktohe afati i hyrjes në fuqi të dispozitave që rregullojnë termin përfaqësues tatimor, vendin e qarkullimit të shërbimeve, si dhe definimin e shërbimeve të caktuara.

Me nenin 20 përcaktohet afati për hyrje në fuqi të dispozitave që i referohen zbatimit të normës tatimore preferenciale.

Me nenin 21 të propozim ligjit, me qëllim të arritjes së sigurisë juridike të dispozitës së nenit 19, ku shtohet paragrafi i ri (7) dhe i cili i referohet bazës së posaçme tatimore për automjetet motorike të udhëtarëve të importuara në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, rregullohet që zbatimi i tij t'i referohet automjeteve të përdorura të udhëtarëve që janë importuar nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Me nenin 22 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar bëhet shtyrja e afatit për zbatimin e normës preferenciale prej 5% të qarkullimit të parë të ndërtesave banesore dhe banesave, ku ato përdoren për qëllim banesore dhe i cili do të kryhet në afat deri në pesë vite pas ndërtimit, me ç'rast i njëjti prolongohet për dy vite të tjera, përkatësisht nga 1 janari i vitit 2024 deri më 31 dhjetor të vitit 2025.

Со членот 23 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се пропишува дека подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од пет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Со членот 24 од Предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се уредува влегувањето во сила на овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби на законот се меѓусебно поврзани и се однесуваат на истата правна работа од областа на даноците.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предлогот на Законот измена и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност се воведува данокот на додадена вредност како и неговото пресметување и плаќање. Со предлог измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност, се врши доусогласување на Законот за данокот на додадена вредност со Директивата на Европската Унија со која се уредува данокот на додадена вредност, исто така од предложеното законско решение ќе произлезе можност за поголема даночна основа на прометот на добрата и услугите како и повисока даночна стапка останатите производи за човечка исхрана, а додека пак за менструалните производи се планира пониска стапка. Дополнително со истиот ќе се елиминира евентуалното двојното оданочување кое настанува при прометот на услуги во случај на меѓугранични трансакции а се допрецизира и даночната основа.

Me nenin 23 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar përcaktohen se aktet nënligjore të përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej pesë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Me nenin 24 të Propozimligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar rregullohet hyrja në fuqi e këtij ligji.

II.LIDHJA E NDËRSJELLË E ZGJIDHJEVE TË PËRFSHIRA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Dispozitat e propozuara të ligjit ndërlidhen dhe i referohen çështjes së njëjtë juridike në sferën e tatimeve.

III PASOJAT QË DO TË REZULTOJNË NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Me Propozimligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar vendoset tatimi i vlerës së shtuar, si dhe përlogaritja dhe pagesa e tij. Me ndryshimet dhe plotësimet e propozuara të Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar bëhet riharmonizim i Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar me Direktivën e Bashkimit Europian, me ç'rast rregullohet tatimi i vlerës së shtuar, gjithashtu me këtë zgjidhje të propozuar ligjore do të krijohet mundësi për zgjerim të bazës tatimore të qarkullimit të të mirave dhe shërbimeve si dhe normë më të lartë tatimore për produktet e tjera për konsum njerëzor, ndërsa normë më e ulët është planifikuar për produktet menstruale. Përveç kësaj, do të eliminohet tatimimi i mundshëm i dyfishtë që krijohet gjatë qarkullimit të shërbimeve në rastin e transaksioneve ndërkuftare dhe do të riprecizohet baza tatimore.

ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВАТ

Член 3

(1) Промет на добра во смисла на овој закон претставува преносот на правото на располагање со движен или недвижен материјален имот.

(2) Како промет на добра во смисла на став 1 на овој член се смета и:

1. Прометот на електрична енергија, гас, греење и разладување;
2. Прометот на добра врз основа на договор за лизинг, според кој правото на сопственост преминува на корисникот на лизингот најдоцна со исплатата на последната рата;
3. Прометот на добра од консигнационен склад;
4. Испораката на добра на комисионерот од страна на сопственикот и испораката на добра од страна на комисионерот на примателот на добрата;
5. Преносот на сопственост на добра врз основа на закон или налог издаден од или во име на орган на јавната власт;
6. Прометот на добра произведени или составени од материјали или елементи кои ги набавил испорачателот, кај кои не се работи само за додатоци или за други споредни предмети. Истото важи и во случај на изградба на недвижности и
7. Прометот на добра од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.

(3) Како промет на добра со надомест се смета:

1. Земањето на добра кои се дел од имотот на претпријатието за лични потреби на даночниот обврзник или на вработените лица кај него или за други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност;
2. Прометот на добра без надомест од страна на трговски друштва и други здруженија на лица спрема нивните сопственици на влог, спрема членовите и спрема нив блиски лица;
3. Задржувањето на добра од страна на даночниот обврзник или од лицето кое стапува на негово место, по престанувањето со вршењето на стопанската дејност и
4. Прометот на добра без надомест од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на

TEKSTI I DISPOZITAVE TË LIGJIT QË NDRYSHOHEN DHE PLOTËSOHEN

Neni 3

(1) Qarkullimi i të mirave në kuptim të këtij ligji paraqet bartjen e së drejtës për disponim me pronë materiale të tundshme ose të patundshme.

(2) Si qarkullim i të mirave në kuptim të paragrafit 1 të këtij neni konsiderohet edhe:

1. Qarkullimi me energji elektrike, gaz, ngrohje dhe ftohje;
2. Qarkullimi i të mirave në bazë të marrëveshjes së lizingut, sipas së cilës e drejta e pronësisë i kalon shfrytëzuesit të lizingut më së voni me pagesën e këstit të fundit;
3. Qarkullimi i të mirave nga Depoja e konsignacionit;
4. Dorëzimi i të mirave te komisioneri nga pronari dhe dorëzimi i të mirave nga komisioneri te pranuesi i të mirave;
5. Transferimi i pronësisë së të mirave bazuar në ligj ose urdhëresë së lëshuar nga ose në emër të pushtetit publik;
6. Qarkullimi i të mirave të prodhuara ose të përbëra nga materiale ose elemente të prokuruar nga porositësi, te të cilat nuk kemi të bëjmë vetëm me gjësende shtesë ose gjësende të tjera dytësore. E njëjta gjë vlen edhe në rastin e ndërtimit të patundshmërive dhe
7. Qarkullimi i të mirave nga qiramarrësi te qiradhënësi, në rastin e investimit në objektin e qiradhënësit të kryer nga qiramarrësi, përveç investimit që lidhet me mirëmbajtjen e vazhdueshme (të rregullt) të objektit, kur objekti shfrytëzohet për veprimtarinë ekonomike të qiramarrësit.

(3) Si qarkullim i të mirave me kompensim konsiderohet:

1. Pranimi i të mirave që janë pjesë e pronës së ndërmarrjes për nevoja personale të obliguesit tatimor ose të punësuarve të tij ose për qëllime të tjera që nuk lidhen me veprimtarinë e tij ekonomike;
2. Qarkullimi i të mirave pa kompensim nga shoqëritë tregtare dhe shoqatat e tjera të personave ndaj pronarëve të tyre sa i përket investimit, anëtarëve dhe personave të afërt me to;
3. Mbajtja e mallrave nga obliguesi tatimor ose nga personi që vepron në vend të tij, pas përfundimit të veprimtarisë ekonomike dhe
4. Qarkullimi i të mirave pa kompensim nga

инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.

Член 6

(1) Промет на услуги во смисла на овој закон претставува секоја дејност која не е промет на добра во смисла на член 3 од овој закон.

(2) Промет на услуги во смисла на став 1 од овој член претставува и:

1. Вршењето услуга врз основа на закон или налог издаден од или во име на орган на јавната власт;

2. Преземањето обврска за делумно или целосно воздржување од вршење на некоја дејност или да се трпи некое дејствие или состојба;

3. Преносот и отстапувањето на авторски права, патенти, лиценци, заштитни знакови и слични права;

4. Предавањето на јадења и на пијалаци за консумација на лице место и

5. Прометот на услуги од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.

(3) Како промет на услуги со надомест се смета:

1. Користењето добра кои се дел од имотот на претпријатието за лични потреби на даночниот обврзник, или на вработените лица кај него, или за други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност;

2. Вршењето услуги без надоместок од страна на даночниот обврзник за негови лични потреби, за потребите на вработените лица кај него или за други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност;

3. Вршењето услуга без надоместок од страна на трговски друштва и други здруженија на лица спрема нивните сопственици на влог, спрема членовите или спрема ним блиски лица и

4. Промет на услуги без надомест од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот,

qiramarrësi të qiradhënësi, në rastin e ndonjë investimi në objektin e qiradhënësit, të kryer nga qiramarrësi, me përjashtim të investimit që lidhet me mirëmbajtjen aktuale (të rregullt) të objektit, në rastin kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit.

Neni 6

(1) Qarkullimi i shërbimeve sipas këtij ligji paraqet veprimtari që nuk është qarkullim i të mirave sipas nenit 3 të këtij ligji.

(2) Qarkullim të shërbimeve sipas paragrafit 1 të këtij neni paraqet edhe :

1. Kryerja e shërbimit në bazë të ligjit ose urdhëresa e lëshuar nga ose në emër të organit të pushtetit qendror;

2. Ndërmarrja e detyrimit për përmbajta në mënyrë të pjesshme ose të plotë sa i përket kryerjes së ndonjë veprimtarie ose të pësojë ndonjë veprim ose gjendje;

3. Transferimi dhe marrja e të drejtave autoriale, patentave, licencave, markeve mbrojtëse dhe të drejtave të tjera;

4. Shpërndarja e ushqimit dhe pijeve për konsum në vendin e shërbimit dhe

5. Qarkullimi i shërbimeve nga qiramarrësi ndaj qiradhënësit, në rast të investimit në objektin e qiradhënësit të kryer nga ana e qiramarrësit, përveç investimit që i referohet mirëmbajtjes vijuese (të vazhdueshme) të objektit, në rastet kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit.

(3) Si qarkullim i shërbimeve me kompensim konsiderohet:

1. Shfrytëzimi i të mirave që janë pjesë e pronës së ndërmarrjes për nevoja personale të obliguesit tatimor ose të personave të punësuar tek ai ose për qëllime të tjera që nuk janë në lidhje me veprimtarinë ekonomike;

2. Kryerja e shërbimeve pa kompensim nga ana e obliguesit tatimor për nevojat e tij personale, për nevojat e personave të punësuar ose për qëllime të tjera që nuk janë në lidhje me veprimtarinë ekonomike;

3. Kryerja e shërbimit pa kompensim nga ana e shoqërive tregtare dhe shoqatave të tjera të personave për pronarët e tyre sa i përket investimit, për anëtarët ose për personat e tyre të afërt

4. Qarkullimi i shërbimeve pa kompensim nga qiramarrësi për qiradhënësin, në rast të investimit në objektin e qiradhënësit të realizuar nga

освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.

Член 9-а

(1) Како еден даночен обврзник, регистриран за данокот на додадена вредност, согласно со член 51 од овој закон, можат да бидат и повеќе лица регистрирани за данокот на додадена вредност, кои така ќе одлучат заради нивната сопственичка, организациска или управувачка поврзаност.

(2) Кога надлежниот даночен орган, ќе утврди постоење на одредена сопственичка, организациска или управувачка поврзаност меѓу одделни лица, кои се посебни даночни обврзници регистрирани за данокот на додадена вредност, со решение ќе им наложи да се регистрираат како еден даночен обврзник, доколку кај овие лица утврди нарушување на даночните принципи или можност за нивно нарушување.

(3) Правата и обврските за данокот на додадена вредност на одделните лица кои се посебни даночни обврзници регистрирани за данокот на додадена вредност и кои ќе се регистрираат како еден даночен обврзник, се пренесуваат на новиот даночен обврзник.

(4) Министерот за финансии донесува поблиски прописи со кои ќе ги утврди критериумите, врз основа на кои може да се утврди постоење на сопственичка, организациска и управувачка поврзаност, ќе го уреди начинот на примената на одредбите од Законот за данокот на додадена вредност за субјектите наведени во ставови (1) и (2) на овој член и ќе ги утврди случаите на нарушување на даночните принципи и можноста за нивно нарушување.

Член 14

(1) За место на прометот на услуги се смета местото каде што вршителот на услугата има вистинско седиште или подружница од каде услугата вистински се извршува. Ако такво место не постои, за место на прометот на услуги се смета местото каде што лицето кое ја врши услугата има свое постојано живеалиште или престојувалиште.

(2) По исклучок од став 1 на овој член за место на прометот на услуги се смета:

qiramarrësi, përveç për investim që i referohet mirëmbajtjes vijuese (së vazhdueshme) të objektit, në raste kur objekti shfrytëzohet për kryerjen e veprimtarisë ekonomike të qiramarrësit.

Neni 9 – a

(1) Si një obligues tatimor, i regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar, në përputhje me nenin 51 të këtij ligji, mund të jenë edhe më shumë persona të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar, të cilët vendosin kështu për shkak të lidhjes së tyre pronësore, organizative ose menaxheriale.

(2) Kur organi kompetent tatimor do të konstatojë ekzistimin e një lidhjeje të caktuar pronësore, organizative ose menaxheriale ndërmjet personave të caktuar, të cilët janë obligues tatimorë të veçantë të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar, me aktvendim do të obligohen që të regjistrohen si një obligues tatimor, nëse te këta persona konstatohet shkelje e parimeve tatimore ose mundësia e shkeljes së tyre.

(3) Të drejtat dhe detyrimet për tatimin mbi vlerën e shtuar të personave të caktuar që janë obligues tatimorë të veçantë të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe që do të regjistrohen si një obligues tatimor, i transferohen obliguesit të ri tatimor.

(4) Ministri i Financave miraton rregulla më të hollësishme me të cilat do t'i përcaktojë kriteret, në bazë të të cilave mund të konstatohet ekzistimi i lidhjes pronësore, organizative dhe menaxheriale, do të rregullojë mënyrën e zbatimit të Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar për subjektet e cekura në paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni dhe do t'i përcaktojë rastet e shkeljes së parimeve tatimore ose mundësinë për shkeljen e tyre.

Neni 14

(1) Si vend i qarkullimit të shërbimeve konsiderohet vendi ku kryerësi i shërbimit ka seli ose filial të vërtetë ku shërbimi më të vërtetë kryhet. Nëse nuk ekziston një vend i atillë, për vendin e qarkullimit të shërbimeve konsiderohet vendi ku personi që e kryen shërbimin ka vendbanimin ose vendqëndrimin e tij aktual.

(2) Në përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni për vend të qarkullimit të shërbimeve konsiderohet:

1. Aksi ose në një pjesë e tij, ku kryhet transporti;

1. Делницата или дел од истата, по која се извршува превозот;

2. Местото каде што се наоѓа недвижниот имот, кога се работи за услуга во врска со тој имот, вклучувајќи го посредувањето во прометот со недвижности, проценката на имот, подготовката, изведувањето и надзорот на градежни работи;

3. Местото каде што услугата вистински се извршува кога се работи за следните услуги:

а) културни, уметнички, научни, образовни, спортски, забавни, или слични услуги, вклучувајќи ги услугите на организаторите на ти е услуги;

б) проценка на движни материјални добра, вклучувајќи го давањето стручно мислење за движните материјални добра;

в) работи што се вршат на движни материјални добра и

г) помошни превозни услуги како натовар, истовар, претовар, складирање, или други услуги кои на вообичаен начин се поврзани со превозот и

4. Местото на прометот во кое е извршено посредување, во случај на посреднички услуги.

(3) По исклучок од став 1 на овој член, за место на прометот на услугата се смета местото во кое корисникот на услугата има вистинско седиште или подружница за кои услугата била вистински извршена или, доколку такво место не постои, неговото постојано живеалиште или престојувалиште, кога се работи за следните услуги:

1. Услуги на полето на рекламата и работа со јавноста;

2. Банкарски и финансиски услуги и услуги на осигурување и реосигурување, освен изнајмувањето сефови;

3. Преземање обврска за делумно или целосно воздржување од вршење на некое дејствие, или да се трпи некое дејствие или состојба;

4. Правен, економски и технички консалтинг, особено дејностите на нотари, адвокати, ревизори, даночни советници, сметководители и инженери, како и други слични дејности;

5. Услуги на електронска обработка на податоци и давање информации, вклучувајќи know-how и експертиза;

6. Обезбедување персонал;

7. Изнајмување движен материјален имот, освен на сите видови превозни средства;

8. Телекомуникациски услуги;

9. Пренос и отстапување авторски права, патенти,

2. Vendi ku gjendet prona e patundshme, kur bëhet fjalë për qarkullim të shërbimeve lidhur me pronën e patundshme, duke përfshirë ndërmjetësimin gjatë qarkullimit me patundshmërinë, vlerësimin e pronës, realizimin dhe mbikëqyrjen e punëve ndërtimore;

3. Vendi ku shërbimi kryhet me të vërtetë kur bëhet fjalë për shërbimet në vijim:

a) kulturore, artistike, edukative, sportive, argëtuese ose të ngjashme, duke i përfshirë edhe shërbimet e organizuesve të këtyre shërbimeve;

b) vlerësimi i të mirave materiale, duke përfshirë mendimin profesional për të mirat materiale të tundshme;

v) punë që kryhen në të mirat materiale të tundshme dhe

g) shërbime ndihmëse të transportit siç janë ngarkimi, shkarkimi, mbingarkimi, magazinimi ose shërbime të tjera që zakonisht lidhen me transportin dhe

4. Vendi i qarkullimit ku është kryer ndërmjetësimi, në rast të shërbimeve ndërmjetësuese.

(3) Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, si vend i qarkullimit të shërbimit konsiderohet vendi ku shfrytëzuesi i shërbimit ka seli ose filial të vërtetë ku e mira me të vërtetë është kryer ose nëse nuk ekziston një vend i atillë, vendbanimi ose vendqëndrimi i tij aktual, kur bëhet fjalë për shërbimet në vijim:

1. Shërbime në sferën e reklamës dhe punës me opinionin publik;

2. Shërbime bankare dhe financiare dhe shërbime sigurimi dhe risigurimi, përveç qiramarrjes së kasafortave;

3. Ndërmarrja e detyrimit për përmbajta në mënyrë të pjesshme ose të plotë sa i përket kryerjes së ndonjë veprimtarie ose të pësojë ndonjë veprim ose gjendje;

4. Konsultime ligjore, ekonomike dhe teknike, posaçërisht veprimtaritë e noterëve, avokatëve, auditorëve, këshilltarëve tatimorë, kontabilistëve dhe inxhinierëve, si dhe veprimtari të tjera të ngjashme;

5. Shërbime të përpunimit të të dhënave në mënyrë elektronike dhe dhënia e informacioneve, duke përfshirë know-how dhe ekspertiza;

6. Sigurimi i personelit;

7. Qiramarrje e pronës materiale të tundshme, përveç të të gjitha llojeve të mjeteve transportuese;

8. Shërbime të telekomunikacionit;

лиценци, заштитни знакови и други слични права;

10. Услуги на посредување во врска со услугите од овој став и

11. Обезбедување на пристап до мрежата на електрична енергија во случај на загушување на соодветна алокациска единица при доделување на прекуграничните преносни капацитети на интерконективните водови.

Одредбите од став 2 од овој член првенствено се применуваат пред одредбите од овој став.

(4) Заради избегнување на двојно оданочување, неоданочување или нарушување на условите на конкуренцијата, министерот за финансии е овластен, по исклучок од ставовите 1 и 3 на овој член, да го утврдува местото на вршењето на одделните услуги според тоа каде била искористена услугата.

Член 19

(1) Посебни видови даночна основа се:

1. Во случаите од член 3 став 3 на овој закон, набавната цена или, доколку истата не постои, цената на чинење во моментот на прометот;

2. Во случаите од член 6 став 3 на овој закон издатоците за извршената услуга;

3. Кога надоместокот за прометот на доброто или за услугата се состои во целина или делумно во промет на друго добро или друга услуга, пазарната цена на добиеното добро или примената услуга;

4. За прометот остварен по пат на лицитација, постигнатата крајна цена;

5. Во случај на промет на употребувани добра, вклучувајќи и употребувани моторни возила, уметнички и колекционерски предмети и антиквитети, разликата меѓу продажната и набавната цена, ако за испораката спрема даночниот обврзник не се должи данок

6. Надоместокот (провизијата) за услугата за отстапување на привремен агенциски работник на работодавач корисник, согласно со закон.

(2) Кај прометот, кој се извршува од страна на:

1. Трговски друштва и други здруженија на лица спрема нивните сопственици на влог, спрема членови и спрема нив блиски лица;

2. Физички лица спрема ним блиски лица и

3. Даночни обврзници спрема своите вработени и спрема ним блиски лица, како даночна основа се утврдуваат износите наведени во став

9. Transferimi dhe caktimi i të drejtave autoriale, patentave, licencave, markeve mbrojtëse dhe të drejtave të tjera;

10. Shërbime të ndërmjetësimit në lidhje me shërbimet e këtij paragrafi dhe

11. Sigurimi i qasjes në rrjetin e energjisë elektrike në rast të mbingarkesës së njësisë përkatëse të alokimit gjatë shpërndarjes së kapaciteteve përçuese të largpërçuesve interkonektivë ndërkuftar.

Dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni kryesisht zbatohen para dispozitave të këtij paragrafi.

(4) Me qëllim që të shmanget tatimimi i dyfishtë, mostatimimi ose mosrespektimi i kushteve të konkurrencës, ministri i Financave është i autorizuar, në përjashtim të paragrafëve 1 dhe 3 të këtij neni, ta përcaktojë vendin e kryerjes së shërbimeve të caktuara sipas asaj se ku është shfrytëzuar shërbimi.

Neni 19

(1) Llojet e posaçme të bazës tatimore janë:

1. Në rastet nga neni 3 paragrafi 3 të këtij ligji, çmimi i furnizimit ose nëse ai nuk ekziston, çmimi i koston në momentin e qarkullimit;

2. Në rastet nga neni 6 paragrafi 3 të këtij ligji, shpenzimet për shërbimin e kryer;

3. Kur kompensimi për qarkullimin e të mirës ose shërbimit konsiston tërësisht ose pjesërisht në qarkullimin e të mirës tjetër ose shërbimit tjetër, çmimin e tregut të të mirës së fituar ose të shërbimit të pranuar;

4. Për qarkullim të realizuar pëmes ankandit, me çmim përfundimtar të arritur;

5. Në rast të qarkullimit të të mirave të përdorura, duke përfshirë automjetet motorike, gjësende artistike dhe të koleksionuara dhe antikitet, diferenca ndërmjet çmimit të shitjes dhe blerjes, nëse për dërgesën drejt obliguesit tatimor, nuk ka tatim.

6. Kompensimi (provizioni) i shërbimit për transferimin e të punësuarit përmes agjencisë për punëdhënësin shfrytëzues, në përputhje me ligjin

(2) Te qarkullimi që kryhet nga ana e:

1. Shoqërive tregtare dhe shoqatave të tjera të personave drejt pronarëve të tyre sa i përket investimit, drejt anëtarëve ose drejt personave të tyre të afërt;

2. Persona fizik drejt tyre, personat e afërt dhe

3. Obliguesit tatimorë ndaj të punësuarve e tij dhe

1 точки 1 и 2 од овој член, доколку истите се повисоки од надоместокот според членовите 16, 17 и 18 на овој закон.

(3) Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, данокот на додадена вредност не претставува составен дел од даночната основа.

(4) Во случаите на член 3 став (2) точка 7, член 3 став (3) точка 4, член 6 став (2) точка 5 и член 6 став (3) точка 4 од овој закон, за даночна основа

се смета пазарната вредност без данокот на додадена вредност на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршено од страна на закупецот, која е определена од овластен проценувач во моментот на настанување на даночниот долг согласно член 31 став (7) на овој закон.

(5) При преносот на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување, даночна основа претставува постигнатата крајна цена намалена за данокот на додадена вредност, пресметан со примена на пресметковна стапка утврдена врз основа на пропишаната даночна стапка.

Член 20

Кога надоместокот кој го должи примателот на доброто или корисникот на услугата е пресметан во странска валута, се врши конверзија во денари по продажниот курс утврден од Народната банка на Република Македонија на денот на настанувањето на даночниот долг согласно со член 31 на овој закон.

Член 24-а

(1) Ослободен од данок на додадена вредност е промет на добра и услуги, наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.

(2) Кај проектите кои се финансирани во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување, даночното ослободување од ставот (1)

personave të afërt të tyre, si bazë tatimore përcaktohen vlerat e cekura në paragrafin 1 pikat 1 dhe 2 të këtij neni, nëse vlerat janë më të larta se kompensimi sipas neneve 16, 17 dhe 18 të këtij ligji.

(3) Në rastet sipas paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni, tatimi mbi vlerën e shtuar nuk paraqet pjesë përbërëse të bazës tatimore.

(4) Në rastet në nenin 3 paragrafi (2) pika 7, neni 3 paragrafi (3) pika 4, neni 6 paragrafi (2) pika 5 dhe neni 6 paragrafi (3) pika 4 e këtij ligji, për bazë tatimore konsiderohet vlera e tregut pa tatimin mbi vlerën e shtuar të investimit në objektin e qiradhënësit të kryer nga qiramarrësi, që përcaktohet nga vlerësuesi i autorizuar në momentin e paraqitjes së borxhit tatimor në përputhje me nenin 31 paragrafi (7) të këtij ligji.

(5) Gjatë transferimit të pronës së tundshme dhe të patundshme në procedurën për arkëtim të detyrueshëm dhe në procedurën për përmbarim të detyrueshëm, baza tatimore paraqet çmimin përfundimtar të arritur të zvogëluar me tatimin mbi vlerën e shtuar, i përlllogaritur me zbatimin e përlllogaritjes së normës së përcaktuar në bazë të normës së tatimit të përcaktuar.

Neni 20

Kur kompensimi që është detyrim i pranuesit të të mirës ose shfrytëzuesit të shërbimit llogaritet në valutë të huaj, realizohet konvertimi në denarë sipas kursit të shitjes së përcaktuar nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë në ditën e krijimit të borxhit tatimor sipas nenit 31 të këtij ligji.

Neni 24 - a

(1) Nga tatimi mbi vlerën e shtuar lirohet qarkullimi i të mirave dhe shërbimeve të destinuara për realizimin e projektit të financuar me mjete financiare të fituara në bazë të marrëveshjes për donacion, të lidhur ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe donatorëve të huaj, nëse në atë marrëveshje parashihet që me mjetet financiare të fituara nuk do të paguhen tatime.

(2) Për projektet që financohen në kuadër të instrumentit për ndihmë paraaderuese (IPA) që zbatohet në kushte të menaxhimit të

на овој член се однесува и за делот на средствата од национално кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија и тоа од сопствени средства или од други извори на финансирање.

(3) Даночното ослободување од ставот (1) на овој член се применува и доколку даночен должник е примателот на доброто или корисникот на услугата согласно со членот 32 точка 4 од овој закон.

(4) Начинот на спроведување на даночното ослободување од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за финансии.

Член 27

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност увозот на следните добра:

1) добра чиј промет е ослободен од данок на додадена вредност во земјата според членовите 23 и 24 точки 6, 7, 8 и член 24-г од овој закон;

2) добра кои во рамките на транзитна царинска постапка се движат од едно до друго место во царинското подрачје на Република Македонија;

3) добра кои повторно се увезуваат во непроменета состојба како при нивниот привремен извоз;

4) добра кои се увезуваат:

а) од страна на шефови на странски држави и претставници на шефови на странски држави во посебни мисии, како и членовите на нивната придружба, за нивни службени потреби и за лична употреба,

б) од страна на меѓународни и меѓудржавни организации со седиште во Република Македонија, односно нивни претставништва во Република Македонија, во време на вршење на својата дејност во Република Македонија, за нивни службени потреби,

в) од страна на дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави во Република Македонија, за нивни службени потреби,

г) од страна на шефови на странски дипломатски претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба, д) од страна на дипломатскиот персонал на странските дипломатски претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба,

ѓ) од страна на конзуларниот персонал на

decentralizuar, lirimi nga tatimi i paragrafit (1) të këtij neni i referohet edhe pjesës së mjeteve nga bashkëfinancimi nacional të siguruara me Buxhetin e Republikës së Maqedonisë edhe nga mjetet vetanake ose burimet e tjera të financimit.

(3) Lirimi nga tatimi të paragrafit (1) të këtij neni zbatohet edhe nëse debitori tatimor është pranuesi i të mirës ose shfrytëzuesi i shërbimit në pajtim me nenin 32 pika 4 të këtij ligji.

(4) Ministri i Financave e përcakton mënyrën e zbatimit të lirimit nga tatimi të paragrafit (1) të këtij neni.

Neni 27

(1) Nga tatimi mbi vlerën e shtuar lirohet qarkullimi i të mirave në vijim:

1) Të mirat, qarkullimi i të cilave lirohet nga tatimi i vlerës së shtuar në vend sipas neneve 23 dhe 24 pikat 6, 7 dhe 8 dhe nenit 24-g të këtij ligji;

2) Të mirat, të cilat në kuadër të procedurës doganore tranzitore zhvendosen nga një vend në një tjetër në territorin doganor të Republikës së Maqedonisë;

3) Të mirat që riimportohen në gjendje të pandryshuar si gjatë eksportit të tyre të përkohshëm;

4) Të mirat që importohen:

a) nga ana e shefave të vendeve të huaja dhe përfaqësuesve të shefave të vendeve të huaja në misione të posaçme, si dhe anëtarëve të shoqërimit të tyre për nevoja të tyre zyrtare dhe për nevojë personale,

b) nga ana e organizatave ndërkombëtare dhe ndërshtetërore me seli në Republikën e Maqedonisë, përkatësisht përfaqësive të tyre në Republikën e Maqedonisë gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre në Republikën e Maqedonisë për nevojat e tyre zyrtare,

v) nga ana e përfaqësive diplomatike dhe konsullore të shteteve të huaja në Republikën e Maqedonisë për nevojat e tyre zyrtare,

g) nga ana e shefave të përfaqësive të huaja diplomatike në Republikën e Maqedonisë dhe anëtarëve të familjes së tyre më të ngushtë, për perdorimin e tyre personal,

gj) nga ana e personelit diplomatik të përfaqësive të huaja diplomatike në Republikën e Maqedonisë dhe anëtarëve të familjes së tyre më të ngushtë për

странските конзуларни претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба и е) од страна на персоналот на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Република Македонија, за предмети за домаќинство увезени во рок од 12 месеца од денот на нивното доаѓање во Република Македонија.

5) Природен гас и електрична енергија преку систем за пренос.

(2) Ослободувањето од ставот (1) точка 4 на овој член не може да го користат државјани на Република Македонија, ниту странски државјани со одобрен постојан престој во Република Македонија;

(3) За ослободување од данок на додадена вредност за добрата од ставот (1) точка 4 на овој член се применуваат царинските прописи со кои се одредуваат критериумите и начинот на спроведување на ослободување од увозни давачки како и видот, количината и намената на добрата од ставот (1) точка 4 на овој член кои можат да се ослободат од увозните давачки;

(4) Добрата од ставот (1) точка 4 на овој член не смеат во рок од три години од денот на увозот да се отуѓуваат, без да се плати данокот на додадена вредност.

Член 30

(1) Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот и увозот на:

1. Производи за човечка исхрана;
2. Вода за пиење од јавните системи за снабдување и одведување на урбаните отпадни води и вода за наводнување на земјоделско земјиште;
3. Публикации и тоа: книги, брошури и слични печатени материјали, весници и други периодични публикации, детски сликовници, книги за цртање и боење за деца и картографски производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за рекламни цели, како и публикации со порнографска содржина;
4. Семенски и саден материјал за производство на

пëрдорим тë tyre personal,
е) nga ana e personelit konsullor тë пëрfaqësive тë huaja konsullore нë Republikën e Maqedonisë dhe anëtarëve тë familjes сë tyre мë тë ngushtë пëр пëрдорим тë tyre personal dhe
е) nga personeli i пëрfaqësive тë huaja diplomatike dhe konsullore нë Republikën e Maqedonisë пëр pajisje shtëpiake тë importuara нë afat prej 12 muajve nga dita e hyrjes сë tyre нë Republikën e Maqedonisë.

5) Gazi natyror dhe energjia elektrike пërmes sistemit тë пëрçimit.

(2) Lirimin nga paragrafi (1) pika 4 e këtij neni nuk mund ta shfrytëzojnë shtetasit e Republikës së Maqedonisë, as shtetasit e huaj me vendqëndrim тë aprovuar тë пërhershëm нë Republikën e Maqedonisë;

(3) Për lirimin e tatimit тë vlerës сë shtuar пëр тë mirat nga paragrafi (1) pika 4 e këtij neni zbatohen rregulloret doganore me тë cilat пërcaktohen kriteret dhe mënyra e zbatimit тë lirimit тë detyrimeve тë importit, si dhe lloji, sasia dhe destinimi i тë mirave nga paragrafi (1) pika 4 e këtij neni, që mund тë lihen nga detyrimet e importit;

(4) Të mirat nga paragrafi (1) pika 4 e këtij neni nuk mund që нë afat prej tri viteve nga dita e importit, тë tjetërsohen, pa u paguar tatimi i vlerës сë shtuar.

Neni 30

(1) Norma tatimore preferenciale prej 5% zbatohet пëр qarkullimin dhe importin e:

1. Produkteve ushqimore пëр njerëzit;
2. Ujit тë pijshëm nga sistemet publike пëр furnizim dhe largim тë ujërave тë zeza urbane dhe ujit пëр ujitjen e tokës bujqësore;
3. Publikimeve edhe atë: libra, broshura dhe materiale тë ngjashme тë shtypura, gazeta dhe publikime тë tjera periodike, fotografi пëр fëmijë, libra пëр vizatim dhe ngjyrosje пëр fëmijë dhe produkte hartografike тë çdo lloji, пëрveç publikimeve që zakonisht shërbejnë пëр qëllime тë reklamave, si dhe publikime me пëрmbajtje

- земјоделски растенија;
5. Губрива;
 6. Средства за заштита на растенијата;
 7. Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството;
 8. Земјоделска механизација;
 9. Лекови вклучувајќи и лекови за ветеринарна медицина;
 10. Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери);
 11. Термални сончеви системи и компоненти;
 12. Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица.
 13. Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана;
 14. Првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата;
 15. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток;
 16. Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња;
 17. Училиштен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор;
 18. Пелети, печки на пелети и котли на пелети;
 19. Топлинска енергија за греење и
 20. Електрична енергија за домаќинствата

(2) Повластената даночна стапка од 5% се применува и на прометот на следниве услуги:

1. Превоз на лица и нивниот придружен багаж;
2. Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери);
3. Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад;
4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти и
5. Занаетчиски услуги коишто се вршат од страна на занаетчии коишто се запишани во занаетчиски регистар согласно со Законот за занаетчиство, и тоа:

(а) Поправка на:

- велосипеди,

- pornografike;
- 4. Materialit faror dhe mbëltime për prodhimin e bimëve bujqësore
- 5. Plehrave;
- 6. Mjeteve për mbrojtjen e bimëve;
- 7. Folisë plastike për shfrytëzim në bujqësi;
- 8. Mekanizmit bujqësor;
- 9. Barnave duke përfshirë barnat për mjekësinë veterinare;
- 10. Makinave automatike të përpunimit të të dhënave dhe njësitë e tyre (kompjuterët);
- 11. Sistemeve diellore termike dhe komponentëve;
- 12. Pajisjeve mjekësore dhe pajisjeve ndihmëse dhe pajisjeve të tjera të destinuara për lehtësimin ose trajtimin e invaliditetit veçanërisht vetëm për shfrytëzim personal nga personat me invaliditet.
- 13. Vajrave të papërpunuara për prodhimin e ushqimit njerëzor;
- 14. Qarkullimit të parë të ndërtesave banesore dhe banesave në atë pjesë ku ato shfrytëzohen për qëllime banesore dhe që do të realizohet në afat prej pesë viteve pas ndërtimit;
- 15. Ushqimit për kafshët dhe aditivëve ushqimorë;
- 16. Produkteve për fëmijë, si: krevat fëmijësh, karrocë fëmijësh, transportues, relaksues, sedilje për veturë, vaskë, ushqyes, biberon, shishe dhe pelena për fëmijë;
- 17. Mjeteve shkollore, si: çanta shkollore, fletore, laps, stilolaps, bllok, fletore pune, ngjyra, vizore, kompas, plastelinë, mprehëse, gomë dhe korrektor;
- 18. Peletëve, ngrohësve me peletë dhe stufave me peletë
- 19. Energjisë termike për ngrohje dhe
- 20. Energjisë elektrike për amvisëritë

(2) Norma tatimore preferenciale prej 5% zbatohet edhe për qarkullimin e shërbimeve në vijim:

1. Transporti i personave dhe bagazheve të tyre;
2. Softuer për makineri të përpunimit të të dhënave në mënyrë automatike dhe njësitë e tyre (kompjuterët);
3. Shërbime për mirëmbajtjen e pastërtisë publike dhe deponimin e mbeturinave;
4. Shërbime të akomodimit (akomodimi) ose akomodimi me mëngjes, gjysmë pansion ose i plotë, në të gjitha llojet e objekteve komerciale të hotelierisë dhe
5. Shërbimet zejtare të kryera nga zejtarët të cilët janë të regjistruar në regjistrin e zejtarisë në përputhje me Ligjin për zejtari si në vijim:

- чевли и производи од кожа,
- облека и постелнина за домаќинството
(вклучувајќи крпење и прекројување) и

(б) фризерски услуги.

(3) Владата на Република Македонија поблиску ги определува добрата и услугите од ставот (1) и (2) на овој член кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.

Член 30-а

(1) Повластената даночна стапка од 10% се применува на услуги на предавање на храна и на пијалаци за консумација на лице место и кетеринг услуги, со исклучок на алкохолни пијалаци.

(2) Владата на Република Северна Македонија поблиску ги определува услугите со повластена даночна стапка од 10% на данокот на додадена вредност од ставот (1) на овој член.

Член 32

Даночен должник е:

1. Даночниот обврзник во случаите од член 2 точка 1 на овој закон;
2. Лице кое увезува добра во случаите од член 2 точка 2 на овој закон;
3. Лице кое издава фактура од член 55 ставови 1 и 2 на овој закон;
4. Примателот на доброто или корисникот на услугата, доколку истиот е даночен обврзник или институција во смисла на член 10 став 1 од овој закон, во случај на промет, извршен од страна на даночен обврзник, кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија. Во тие случаи, обврската за пресметување на данокот (член 40), за поднесување даночна пријава (член 41), за плаќање на данокот (член 43) и за плаќање камата во случај на задоцнето плаќање на данокот (член 44) паѓа на товар на даночниот должник.

Член 45

(1) Ако износот на претходниот данок во одреден даночен период е поголем од износот на данокот кој

(а) Riparimi i:

- Биçиклетаве
- Këpucëve dhe materialeve të lëkurës
- veshjeve dhe shtrojave për shtëpi (duke përfshirë arnimin dhe rrobaqepësinë) dhe

(b) shërbime parukerie.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë më hollësisht i përcakton të mirat dhe shërbimet e paragrafit (1) dhe (2) të këtij neni që i nënshtrohen normës preferenciale të tatimit mbi vlerën e shtuar.

Neni 30-а

(1) Norma tatimore preferenciale prej 10% zbatohet për shërbimet e ofrimit të ushqimeve dhe pijeve për konsum në vend dhe shërbime hotelerie, me përjashtim të pijeve alkoolike.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i përcakton në mënyrë të detajuar shërbimet me normë tatimore preferenciale prej 10% të tatimit mbi vlerën e shtuar nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 32

Debitor tatimor është:

1. Obliguesi tatimor në rastet e cekura në nenin 2 pika 1 e këtij ligji;
2. Personi që importon të mira në rastet e cekura në nenin 2 pika 2 të këtij ligji;
3. Personi i cili lëshon faturë nga neni 55 paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji;
4. Pranuesi i të mirave ose shfrytëzuesi i shërbimit, nëse i njëjti është obligues tatimor ose institucion në kuptim të nenit 10 paragrafi 1 i këtij ligji, në rastin e qarkullimit të kryer nga ndonjë obligues tatimor, i cili nuk ka seli e as filial në Republikën e Maqedonisë. Në këto raste, detyrimi bie mbi debitorin tatimor për llogaritjen e tatimit (neni 40), parashtrimin e fletëparaqitjes tatimore (neni 41), pagimin e tatimit (neni 43) dhe pagimin e interesit në rast të vonesës së pagesës së tatimit (neni 44).

Neni 45

е пресметан за прометот кој го извршил, како и за прометот за кои тој е даночен должник според членот 32-а од овој закон, разликата му се враќа на даночниот обврзник врз основа на негово барање кое го искажува во даночната пријава. Бараната разлика нема да се врати на даночниот обврзник доколку во даночната пријава е искажано барање за отстапување на разликата на данокот за намирување на даночни обврски на друг даночен обврзник, а доколку бараната разлика е поголема од износот кој се користи за намирување на даночните обврски на друг даночен обврзник, тогаш остатокот ќе се врати на даночниот обврзник. Барањето за отстапување на разликата на данок може да се искаже во даночната пријава само доколку даночниот обврзник нема долгови по други јавни давачки. Доколку даночниот обврзник не искаже барање за враќање или барање за отстапување на разликата искажана во даночната пријава, таквата разлика се пренесува како даночна аконтација за следниот даночен период.

(2) Разликата на данокот од став 1 на овој член се враќа во рок од 30 дена по денот на поднесувањето на даночната пријава.

(3) Доколку надлежниот даночен орган е оневозможен да изврши контрола на даночната пријава по вина на даночниот обврзник, рокот од став 2 на овој член почнува да тече дури откако се создадени услови за спроведување на контролата.

(4) Неплатените даноци (данок на додадена вредност и други даноци) на даночниот обврзник, како и казнените камати за нив се пребиваат со побарувањата за исплата според став 1 од овој член.

(5) Кога данокот на додадена вредност при увозот е пресметан и наплатен на добра кои се ослободени од данокот, или кога се наплаќа поголем данок од износот кој според овој закон се должи, наплатениот данок, односно повеќе наплатениот данок му се враќа на лицето кое нема или има делумно право да го одбие претходниот данок, во рокот од став 2 на овој член.

Член 48

(1) Доколку странското дипломатско или конзуларно претставништво набави добра или користи услуги за службени потреби, на барање на претставништвото ќе му се изврши враќање на данокот на додадена вредност, доколку е платена фактурата и доколку во истата е одделно искажан данокот на додадена

(1) Nëse vlera e tatimit paraprak në periudhë të caktuar tatimore është më e madhe se vlera e tatimit të llogaritur për qarkullimin që ka kryer, si dhe për qarkullimin për të cilin është debitor tatimor sipas nenit 32-a të këtij ligji, diferenca i kthehet obliguesit tatimor në bazë të kërkesës së tij të shprehur në fletëparaqitjen tatimore. Diferenca e kërkuar nuk do t'i kthehet obliguesit tatimor nëse në fletëparaqitjen tatimore është shprehur kërkesë për bartjen (faljen) e diferencës tatimore për t'i shlyer detyrimet tatimore të ndonjë obliguesi tjetër tatimor dhe nëse diferenca e kërkuar është më e madhe se vlera e shfrytëzuar për shlyerjen e detyrimeve tatimore të ndonjë obliguesi tjetër tatimor, atëherë pjesa e mbetur do t'i kthehet obliguesit tatimor. Kërkesa për bartjen e diferencës tatimore mund të shprehet në fletëparaqitjen tatimore vetëm nëse obliguesi tatimor nuk ka borxhe për detyrime të tjera publike. Nëse obliguesi tatimor nuk parashton kërkesë për kthimin ose kërkesë për bartje të diferencës së shprehur në fletëparaqitjen tatimore, diferenca e tillë transferohet si akontacion tatimor për periudhën e ardhshme tatimore.

(2) Diferenca e tatimit nga paragrafi 1 i këtij neni do të kthehet në afat prej 30 ditësh nga data e dorëzimit të fletëparaqitjes tatimore.

(3) Nëse organi tatimor kompetent nuk mund të kryejë kontroll ndaj fletëparaqitjes tatimore për faj të obliguesit tatimor, afati nga paragrafi 2 i këtij neni fillon të jetë efektiv vetëm pasi të jenë krijuar kushtet për kryerjen e kontrollit.

(4) Tatimet e papaguara (tatimi mbi vlerën e shtuar dhe tatimet tjera) të obliguesit tatimor, si dhe interesu ndëshkues për to, kompensohen me kërkesat për pagesë sipas paragrafit 1 të këtij neni.

(5) Kur tatimi mbi vlerën e shtuar gjatë importimit llogaritet dhe arkëtohet për të mirat që janë liruara nga tatimi, ose kur paguhet tatim më i lartë se vlera që i detyrohet sipas këtij ligji, tatimi i arkëtuar, gjegjësisht tatimi i arkëtuar më shumë i kthehet personit që nuk ka ose ka të drejtë të pjeshme për ta zbritur tatimin paraprak, brenda afatit nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 48

(1) Nëse përfaqësia e huaj diplomatike ose konsullore prokuron të mira ose përdor shërbime për nevoja zyrtare, me kërkesë të përfaqësisë, do të bëhet kthimi i tatimit të vlerës së shtuar, nëse

вредност од страна на даночниот обврзник според член 53 од овој закон. Враќањето се врши врз основа на посебни спогодби склучени со државата-испраќач, во согласност со условите на реципроцитет. Враќањето ќе се одбие, доколку износот на фактурата не надминува 5.000 денари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност. Барањето за враќање се поднесува најдоцна во рок од пет години по истекот на календарската година во која е извршен прометот кон подносителот на барањето.

(2) Во согласност со ставот (1) на овој член, враќањето на данокот на додадена вредност му се одобрува и на шефот на дипломатското претставништво, на членовите на дипломатскиот персонал на странското дипломатско претставништво, на конзуларните функционери, на членовите на административниот и техничкиот персонал на дипломатски и конзуларни претставништва кои не се државјани во земјата или немаат постојано престојувалиште во земјата како и на нивните брачни другари, доколку овие лица стекнале добра или користеле услуги за лични потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства. Во тој случај, враќањето се ограничува на вкупен износ од 50.000 денари за соодветната календарска година. При набавката на моторно возило, враќањето на данокот се одобрува еднаш во три години, освен во случаите на неопходна набавка на ново возило како замена за старото, после настаната кражба или тешко оштетување. Данокот на додадена вредност за ваквата набавка не се засметува кон максималниот износ за враќање од 50.000 денари.

(3) При набавката на моторно возило како замена за старото пред истекот на три години по набавката на заменетото моторно возило, износот за враќање се намалува, земајќи го притоа предвид остатокот од вредноста на заменетото моторно возило, доколку за ваквата набавка било одобрено враќањето на данокот.

(4) Се овластува министерот за финансии да ги регулира поединостите на постапката за враќање.

(5) Формата и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност од ставовите (1) и (2) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

fatura është paguar dhe nëse tatimi i vlerës së shtuar është shënuar veçmas në të nga ana e obliguesit tatimor sipas nenit 53 të këtij ligji. Kthimi bëhet në bazë të marrëveshjeve të veçanta të nënshkuara me shtetin dërgues, në përputhje me kushtet e reciprocitetit. Kthimi do të refuzohet, nëse vlera e faturës nuk tejkalon 5.000 denarë, duke përfshirë tatimin e vlerës së shtuar. Kërkesa për kthim parashtrohet më së voni në afat prej pesë viteve pas përfundimit të vitit kalendarit në të cilin është realizuar qarkullimi ndaj parashtrimit të kërkesës.

(2) Në përputhje me paragrafin (1) e këtij neni, kthimi i tatimit të vlerës së shtuar, i aprovohet edhe shefit të përfaqësisë diplomatike, anëtarëve të personelit diplomatik të përfaqësisë së huaj diplomatike, funksionarëve konsullorë, anëtarëve të personelit administrativ dhe teknik të përfaqësive diplomatike dhe konsullore që nuk janë shtetas të vendit ose nuk ka vendqëndrim të përhershëm në vend, si dhe bashkëshortëve të tyre, nëse këto persona kanë fituar të mira ose kanë përdorur shërbime për nevoja personale ose për nevoja të anëtarëve të familjeve që janë pjesë të familjeve të tyre. Në këtë rast, kthimi kufizohet në vlerë të përgjithshme prej 50.000 denarëve për vitin përkatës kalendarik. Gjatë prokurimit të automjetit motorik, kthimi i tatimit aprovohet një herë në tri vite, përveç në rastet e prokurimit të domosdoshëm të automjetit të ri si zëvendësim i automjetit të vjetër, pas vjedhjes ose dëmtimit të rëndë. Tatimi i vlerës së shtuar për prokurimin e tillë nuk i llogaritet vlerës maksimale për kthim prej 50.000 denarëve.

(3) Gjatë prokurimit të automjetit motorik si zëvendësim i automjetit të vjetër para përfundimit të tri viteve pas prokurimit të automjetit të zëvendësuar motorik, ulet vlera për kthim, duke pasur parasysh pjesën tjetër të vlerës së automjetit të zëvendësuar motorik, nëse për prokurim të tillë është aprovuar kthimi i tatimit.

(4) Ministri i Financave autorizohet që t'i rregullojë detajet e procedurës së kthimit.

(5) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës së kthimit të tatimit të vlerës së shtuar nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni i përcakton ministri i Financave.

(1) За фактура издадена во електронска форма се смета фактурата која е издадена како електронски документ.

(2) Примателот на фактура дава согласност со своја експлицитно изразена волја во хартиена форма дека приемот на фактурите ќе го извршува во електронска форма.

(3) Фактурата во електронска форма мора да ги задоволи следните барања:

- да биде обезбедена автентичноста на потеклото на фактурата на начин што

примателот на фактурата може недвосмислено да утврди дека таа фактура е

испратена од издавачот на фактурата,

- да биде обезбеден интегритетот на содржината на фактурата на начин што

применетата технологија и процедури да оневозможуваат промена на податоците во фактурата,

- да биде обезбедена читливост на фактурата, односно визуелна и разбирлива слика на издадената фактура на компјутерскиот екран или други електронски уреди на еднаков начин како и на хартија.

(4) Барањата од ставот (3) алинеи 1 и 2 на овој член се обезбедуваат со

потпишување на фактурата со примена на електронски потпис, кој е заснован на

квалификуван сертификат кој е уреден со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.

Член 59-а

Глоба во износ од 3.000 до 10.000 евра на носител на платен промет ќе му се изрече за прекршок, ако по добивањето на податоците од членот 41 став (7) од овој закон не достави по електронски пат периодичен извештај од денарска трансакциска сметка и девизна сметка на даночниот обврзник регистриран за цели на данокот на додадена вредност до надлежниот даночен орган за период и во рок во кој се поднесува даночната пријава.

Neni 53-b

(1) Fatura e lëshuar në formë elektronike konsiderohet faturë që është lëshuar si dokument elektronik.

(2) Pranuesi i faturës jep pëlqimin e tij në mënyrë eksplicite me vulënetin e tij të shprehur në formë letre në të cilën do të kryhet pranimi i faturave në formë elektronike.

(3) Fatura në formë elektronike duhet t'i përmbush kërkesat e mëposhtme:

- të sigurohet vërtetësia e autenticitetit të faturës në një mënyrë që pranuesi i faturës mund të përcaktojë pa mëdyshje se fatura është dërguar nga lëshuesi i faturës,

- të sigurojë integritetin e përmbajtjes së faturës në një mënyrë që teknologjia dhe procedurat e aplikuara e bëjnë të pamundur ndryshimin e të dhënave në faturë,

- të sigurohet lexueshmëria e faturës, respektivisht në mënyrë vizuale dhe të kuptueshme imazhi i faturës së lëshuar në ekranin e kompjuterit ose në pajisje të tjera elektronike në të njëjtën mënyrë si në letër.

(4) Kërkesat nga paragrafi (3) alinetë 1 dhe 2 të këtij neni parashikohen nga nënshkrimi i faturës duke përdorur nënshkrim elektronik, i cili bazohet në certifikatë të kualifikuar që rregullohet me Ligjin e të Dhënave Elektronike në formë Elektronike dhe Nënshkrim Elektronik.

Neni 59-a

Gjobë në vlerë prej 3.000 deri në 10.000 euro do t'i shqiptohet për kundërvajtje bartësit të qarkullimit të pagesës, nëse pas pranimi të të dhënave nga neni 41 paragrafi (7) i këtij ligji, nuk dorëzon në mënyrë elektronike raport periodik nga llogaria e transaksionit në denarë dhe llogaria devizore e obliguesit tatimor të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar tek organi tatimor kompetent për periudhën dhe në afatin në të cilin është parashtruar fletëparaqitja tatimore.





Влада на Република Северна Македонија
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

МИСЛЕЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
ЗА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА НА ПРОПИСОТ

Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (*)
ЕПП – 2023.0700.8308

Секретаријатот за законодавство ја разгледа изјавата за усогласеност со кореспондентната табела и го дава следново мислење:

Во однос на точките 2. и 3. од Изјавата, вклучително и Кореспондентната табела, Секретаријатот за законодавство:	
а) целосно се согласува	Целосно се согласува со Изјавата за усогласеност во однос на точката 2 и 3 од Изјавата за усогласеност со кореспондентната табела МК-ЕУ на Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (*)
б) делумно се согласува и ги дава следниве забелешки:	
в) цени дека несоодветно го одразува степенот на усогласеност на прописот со законодавството на ЕУ од следниве причини:	
Мислењето го подготви:	Секретар на Секретаријатот за законодавство
Име презиме:	Христина Софронијоска
Звање и работно место:	Државен советник
Потпис:	
Датум:	14.07.2023
	Име и презиме: Д-р Оливера Нечовска
	Секретар
	
	Потпис:
	Датум: 14.07.2023



Влада на Република Северна Македонија

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ
НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ


FORMULAR PËR VLERËSIMIN E IMPLIKIMEVE FISKALE NË PROPOZIMIN E
DISPOZITAVE DHE AKTEVE TË PËRGJITHSHME TË PARASHTRUARA DERI TE QEVERIA
E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR MIRATIMIN E TYRE

1. Назив на предлогот: / Titulli i propozimit:	2. Министерство / орган на државna управа: Ministria / organi i administratës shtetërore:	
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка (*) Propozim ligj për ndryshim dhe plotësim të Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, me procedurë të shkurtuar (*)	Министерство за финансии Ministria e Financave	
3. Цел на предлогот: / Qëllimi i propozimit:	4. Вид на предлог: / Lloji i propozimit:	
Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка (*) Propozim ligj për ndryshim dhe plotësim të Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, me procedurë të shkurtuar (*)	Закон Ligj	
5.	6. Контакт тел./факс или е-пошта: Kontakt tel./faks ose e-posta:	
Данаил Каров, Помошник раководител на Сектор Danail Karov, Ndihmës udhëheqës sektori	02/3255-647	
7. Активност: / Aktivitete:		
Разгледување и донесување на предложениот закон Shqyrtim dhe miratim lidhur me ligjin e propozuar		
8. Вид на барање: / Lloji i kërkesës:		
<input type="checkbox"/> Регулатива во зрска со ЕУ / Rregullativa në lidhje me BE	<input type="checkbox"/> Нова програма Program i ri	<input type="checkbox"/> Прераспределба (на средства) помеѓу две програми Rishpërndarja (e mjeteve) midis dy programeve
<input type="checkbox"/> Друга нова регулатива / Rregullativë tjetër e re	<input type="checkbox"/> Зголемување / намалување на постоечка програма Zmadhim / zvogëlim i programit ekzistues	<input type="checkbox"/> Спојување на две или повеќе програми / Bashkim i dy ose më shumë programeve
9. Цел на барањето / предложената активност: / Qëllimi i kërkesës / aktivitetit të propozuar:		
Се предлага Владата да го донесе Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност, по скратена постапка Propozohet që Qeveria ta miratojë Propozim ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, me procedurë të shkurtuar		

10. Врска со владината програма: / Lidhja me programin e qeverisë:

И. Фискални импликации:	(иљадри денари) / (mijëra denarë)			
	Тековна год. Viti rrjedhës	Втора год. Viti i dytë	Трета год. Viti i tretë	Четврта год. Viti i katër
A. Вкупно трошоци за предлогот / Shpenzimet e përgjithshme për propozimin Плати / Rrogat Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet Капитал / Kapitali Трансфери / Transferta Вкупно / Gjithsej				
B. Одобрени средства за предлогот / Mjetet e miratuara për propozimin Плати / Rrogat Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet Капитал / Kapitali Трансфери / Transferta Вкупно / Gjithsej				
C. Промена (разлика) од одобрените средства (B-A) / Ndryshimi (diferenca) nga mjetet e miratuara (B-A) Плати / Rrogat Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet Капитал / Kapitali Трансфери / Transfere Вкупно / Gjithsej				
D. Расположливи средства од прелевање (од други активности или програми во органот) / Mjete në dispozicion nga të hyrat (nga aktivitetet tjera ose programet në organ) Плати / Rrogat Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet Капитал / Kapitali Трансфери / Transfere Вкупно / Gjithsej				
E. Нето импликацион на средствата на органот (C-D) / Implikimet neto të mjeteve të organit (C-D) Плати / Rrogat Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet Капитал / Kapitali Трансфери / Transfere Вкупно / Gjithsej				
F. Зголемување / намалување на приходите / Zmadhimi / zvogëlimi i të hyrave	0	2.342.000	2.342.000	2.342.000
G. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците Burime shtesë të financimit ose ndarja e shpenzimeve Извор:/ Burimi:				

11. Нето зголемување / намалување на бројот на вработени во врска со предлогот: / Zmadhimi / zvogëlimi neto i numrit të të punësuarve në lidhje me propozimin				
12. Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 A до 11 G) Çfarë garancione, bua dhe obligime të vërteta ose të mundshme do të dalin për Qeverinë (të cilat janë të paraqitura në pikën 11 A deri të 11 G)				
13. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во teковната fiskalна година или надвор од нормалниот ciklus на подготвување на buxhetot, да се даде образложение / Nëse kjo paraqet kërkesë për mjete plotësuese në vitin fiskal vijues ose jashtë ciklit normal të përgatitjes së buxhetit, të jepet arsyezim				
14. Дата на зааршување на проценката Data e mbarimit të vlerësimit				
15. Дата на поднесување на analizata до Министерството за финансии за добивање мислење Data e dërgimit të analizës drejtuar Ministrisë së Financave për mendim				
16. Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии / Data e marrjes së përgjigjes nga Ministria e Financave				
17. Измени побарани од Министерството за финансии Ndryshime të kërkuara nga Ministria e Financave				
18. Одговор на мјинистерството-предлагач: Përgjigje nga ministria-propozues:				
19. Одговор од Министерството за финансии: Përgjigje nga Ministria e Financave:				
20. Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог A është dhënë në shtojcë mendimi i Ministrisë së Financave				

21. Oдобрено/ Miratuar / Дата / Data:			
_____ Потпис на Државен Секретар или Директор на Орган/ Nënshkrimi i Sekretarit Shtetëror ose i Drejtorit të Organit	____/____/____ Ден / месец / год. Dita / muaji / viti	 _____ Потпис на Министерот Nënshkrimi i Ministrit	____/____/____ Ден / месец / год. Dita / muaji / viti





Влада на Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ
СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА

1. Правен пропис
1.1. Назив на прописот Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност Proposal Law amending the Law on Value Added Tax
1.2. Предлагач Министерство за финансии
1.3. ЕПП број 2023.0700.8308
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ Поглавје 16 „Оданочување“
2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот Глава VI Сообразување на законодавството и спроведување на законите, член 68 став (1): Страните ја согледуваат важноста од приспособување на постоечките и идните закони на Република Северна Македонија со оние на Заедницата. Република Северна Македонија ќе настојува постапно да обезбеди компатибилност на своите закони со оние на Заедницата. Глава VII Политика на соработка, член 89: Страните ќе воспостават соработка на полето на оданочувањето вклучувајќи и мерки кои се насочени кон натамошната реформа на даночниот систем и модернизација на даночните служби, со цел да се обезбеди ефикасност во прибирање даноци и борба против даночните измами.
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата /
3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ ЕУ пропис - CELEX <input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност бр. 32006L0112
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото



Влада на Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Делумна усогласеност на Директивата е поради тоа што дел од одредбите од Директивата се однесуваат за земјите членки на Европската Унија и за Европската Комисија.
3.4. Усогласеност со останатите извори на правото на ЕУ
/
3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија
Потполна усогласеност ќе се постигне согласно рокот кој ќе се утврди во текот на пристапните преговори
3.6. Кореспондентна табела (прилог)
ДА

4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот
<input type="checkbox"/> ДА Верзија МК <input checked="" type="checkbox"/> НЕ
Извор: Секретаријат за европски прашања
4.2. Достапност на преводот на изворите на правото на ЕУ
ДА
4.3. Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик?
<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕ
4.4. Достапност на преводот на предлог прописот
НЕ

5. Стручна помош и мислење
5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот
/
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот
/

Раководител на надлежниот сектор	
Име и презиме:	Данаил Каров
Звање и работно место:	Помошник раководител на сектор
Потпис:	
Датум:	2023 година



Влада на Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис	
Име и презиме	
Потпис:	
Датум:	
Раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис	
Име и презиме:	Dr. Fatmir Vesimi
Потпис:	Министер за финансии
Датум:	2023 година

